

# СОДРЖИНА:

СЕМЕЈСТВОТО ВИГ	2
ПРОФИЛ НА ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП	4
ПРОФИЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА	6
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ	7
МИСИЈА И ВРЕДНОСТИ	8
ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА	9
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО ВО 2013	10
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	16
ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ	17
ДИСТРИБУЦИЈА-ПРОДАЖНИ КАНАЛИ	18
ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ	22
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО СЕКТОРОТ ШТЕТИ	24
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	26
МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА	27
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	28
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА	29
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	30
ЛИСТА НА КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊА И ПОДРУЖНИЦИ	32
ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕН АКТУАР	33
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	34

Полни назив на Друштвото е: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија Скопје, Виена Иншуренс Груп

Скратен назив на Друштвото е: Осигурување Македонија а.д.  
Скопје, Виена Иншуренс Груп

Адреса: Ул."11 Октомври" број 25,1000 Скопје

Веб страница: [www.insumak.mk](http://www.insumak.mk)

Избраниот ревизор е: КПМГ Македонија ДОО



# ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП

## ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈА

Виена Иншуренс Груп (ВИГ) е една од водечките осигурителни групации што котираат на пазарите за хартии од вредност во Австрија и Централна и Источна Европа со години. Околку 23.000 вработени во 50 компании на Групацијата од 24 земји остварија околу 9.2 милијарди евра премија за 2013 година. Како водечко друштво за осигурување во клучните пазари, Виена Иншуренс Груп на своите клиенти им нуди сеопфатно портфолио од производи и услуги од сите сегменти на животно и неживотно осигурување.

Како дома и во двете, во Австрија и во Централна и Источна Европа

**Во својата долгогодишна историја исполнета со традиција – корените на Компанијата датираат од 1824 година во Австрија – ВИГ успешно ги совладува сите предизвици што ги поставува историјата и мошне често ја преземал улогата на пионер. Ова се случи во 1990 година кога Винер Штедише („Wiener Städtische“) беше едно од првите друштва за осигурување од Западна Европа кое ги препозна претстоечките можности за развивање на пазарите во Централна и Источна Европа и ја искористи можноста и влезе на пазарот во бивша Чехословачка. Тоа беше почетокот за сите следни освојувања. Следеше Унгарија во 1998 година, потоа Хрватска во 1999 година и Романија во 2001 година – да ги споменеме чисто како примери. Сега ВИГ работи на 24 пазари и се гордее со својата широка географска распространетост.**

### **Број еден на своите главни пазари**

Покрај Австрија, главни пазари на ВИГ се Република Чешка, Словачка, Полска, Романија, Бугарија, Хрватска, Унгарија, Србија и Украина. Учество на ВИГ на пазарот е околу 18% што го прави ова друштво за осигурување број еден на овие пазари и ВИГ постојано работи за и понатаму да го задржи ова место.

Повеќе од половина од целата полисирана премија за 2013 година доаѓа од пазарите во ЦИЕ, што претставува импозантен доказ дека ВИГ има успешна стратегија за развој. Навистина, земајќи го предвид процесот на економска конвергенција на земјите во Централна и Источна Европа како и зголемената потреба за осигурително покритие што се наметнува, се покажува дека овој регион ќе продолжи да го зголемува своето значење.

ВИГ РЕ, друштво за реосигурување кое се формира од страна на ВИГ во 2008 година има седиште во Република Чешка, со што уште еднаш се нагласува значењето на ЦИЕ како регион со растечки пазарен потенцијал за ВИГ.

### **24 пазари, една цел: да се продолжи со заедничкиот успех**

И покрај широкиот спектар на барања на клиентите и на условите на пазарите поединечно, ВИГ на секакаде има една заедничка цел: да се продолжи со успешното работење нудејќи им на клиентите најдобра осигурителна заштита. Тоа значи голема одговорност за ВИГ, па компаниите на Групацијата ВИГ се целосно посветени со цел да ја исполнат оваа одговорност, користејќи професионални, современи и советодавни услуги и флексибилно осигурително портфолио. Со користење на широка мрежа на службени центри и различни дистрибутивни канали се обезбедува бараното приближување до клиентите. Во исто време, Групацијата се потпира на воспоставени регионални брендови коишто сега се под капата на Виена Иншуренс Груп без при тоа да се изгуби нивниот сопствен идентитет или својствената јачина. Токму својествата и посебна јачина и предност на овие компании е тоа што го чини семејството на ВИГ сило и моќно.

Стабилност што се заснива на заеднички вредности и фокусирање на суштинските познавања Виена Иншуренс Груп е прогресивен осигурувач кој е крајно свесен за ризиците. Тој своите активности целосно ги посветува на својата главна дејност – осигурувањето. Сепак, Виена Иншуренс Груп нуди различни форми на обезбедување на повеќето од своите клиенти. Обезбедувањето во смисол на сигурност, доверба и солидарност исто така заземаат приоритетно место во работењето со деловните партнери, вработените и акционерите. Етичките вредности, како што се чесност, интегритет, лидерство во однос на големи и мали, разноликост, еднакви можности и посветеност на клиентот лежат во основата на сите деловни одлуки.

Овој фундаментален пристап не само што се потврдува преку стратегијата за постојан одржлив развој, туку и преку одличната кредитна оценка. Во месец јуни 2013 година, агенцијата за кредитен рејтинг Стандард и Пурс („Standard & Poor's“) ја потврди оценката за кредитен рејтинг од A+ со стабилна позиција, со што ВИГ доби оценка за најдобро рангирана компанија според ATX водечки индекс на берзата во Виена.

### **ВИГ и Ерсте Групација – двајца силни партнери**

Во 2008 двајца водечки правајдери на финансиски услуги во Централна и Источна Европа – ВИГ и Ерсте Груп – одлучија да го вкрстат својот успех работејќи заедно. За таа цел склучија долгорочно стратешко партнество на взајемна корист: филијалите на Ерсте Груп се дистрибутивни канали за осигурителните производи на ВИГ а за возврат компаниите на ВИГ нудат банкарски производи на Ерсте Групацијата.

### **Силно присуство на берза, долгорочен принципален акционер**

Акциите на ВИГ котираат на Виенската берза од 1994 година. Со пазарната капитализација на повеќе од 4.6 милијарди евра на крајот од 2013 година Групацијата станува една од најголемите групации што корираат на берза. Истата се наоѓа на второ место на листата за котација на пазарот за хартии од вредност во Прага од месец февруари 2008 година, со што уште еднаш се нагласува големото значење што Централниот и Источно Европскиот регион го има за Групацијата.

Околу 70% од акциите на ВИГ се во сопственост на Винер Штедише („Wiener Städtische Versicherungsverein“), тоа е стабилен принципален акционер со долгорочни размислувања. Остатокот од акциите се слободни акции.

### **Силен тим, атрактивен работодавач**

"Нашиот успех зависи од луѓето" – за создавањето на основата на деловниот успех на ВИГ, служи и овој концепт кој е водилка за управувањето со луѓето и со тоа ВИГ ја утврдува својата позиција на атрактивен работодавач. ВИГ развива и ја подржува програмата за знаење и искуство за своите 23,000 вработени и ја подржува нивната подготвеност да ги извршуваат своите задачи најкавалитетно. Откривањето и развивањето на индивидуалните вештини што секое лице ги внесува во големиот тим на ВИГ се од големо значење, поради што постојат најразлични можности за обука и за напредно усовршување, програми за меѓународна размена и меѓународна соработка во рамките на Групацијата за да се обезбеди дека ова се случува.

Повеќе информации за ВИГ можете да најдете на интернет страната [www.vig.com](http://www.vig.com) и во Годишниот извештај на ВИГ Групација.

# ПРОФИЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно сите видови неживотни осигурувања и реосигурување. Широката палета на продукти опфаќа понуда за осигурување имот, осигурување на моторни возила, осигурување лица од незгода, осигурување од одговорност, патничко осигурување.

Нашата компанија е стабилна потпора на големите економски субјекти од индустриската, како и на малите и средни деловни субјекти, опфаќајќи комплетна понуда за сите потреби на пазарот за осигурување. Нашите полиси обезбедуваат одлична и сигурна осигурителна заштита преку индивидуални и семјени полиси за физички лица, како и полиси за нивниот движен и недвижен имот.

## Историјат

- Друштвото е формирано во 1945 година како Државен осигурителен завод на ФНРЈ;
- 1974 година е регистрирано како Заедница за осигурување на имоти и лица или скратено ЗОИЛ;
- 1990 година се изврши трансформација на капиталот;
- 01.01.1991 година е акционерско друштво;
- 1993 година дејноста на Друштвото се проширува и со реосигурување;
- 1998 година отпочнат е процесот на приватизација на Друштвото;
- 2000 година како доминантен сопственик се јавува «Кјуби»(QBE) - Лондон;
- Во 2006 година извршен е пренос на капиталот и доминантен сопственик е -Кјуби Ре (QBE Re) Даблин, Р. Ирска;
- Во 2013 година акционер со квалификувано учество и сопственик станува VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE

## Акционерски капитал:

Осигурување Македонија има издадено 717.462 обични акции (100%);

Од вкупно издадените акции, 94,25% или 676.208 акции се во сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (акционер со квалификувано учество); Останатите 5,75% или 41.215 акции се во сопственост на други физички или правни лица; Номиналната вредност на една акција е 20,08 евра.

## НАДЗОРЕН ОДБОР

\*Г-дин ФРАНЦ ДР. КОЗИНА, Претседател на Надзорен одбор

Г-дин ХАНС ДКФМ РАУМАУФ, Потпретседател на Надзорен одбор

Г-дин АНДРЕЈА ЈОСИФОВСКИ, Член на Надзорен одбор

Г-дин РЕИНХАРД ГОЈЕР, Член на Надзорен одбор

Г-дин МИХАЕЛ МАГ. ХАГ, Член на Надзорен одбор

\*Со Одлука на Собранието од 25.02.2014 година по претходно поднесена оставка од страна на ФРАНЦ ДР КОЗИНА, избрани се два нови членови на Надзорен одбор:

Г-дин ПЕТЕР ФРАНЦ МАГ. ИУР. ХОФИНГЕР, Претседател Надзорен одбор

Г-дин РУМЕН ИВАНОВ ЈАНЧЕВ, Член на Надзорен одбор



## ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

УПРАВЕН ОДБОР

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување, Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, изврши промена на системот на управување, од едностепен во двостепен. Во врска со извршената промена именувани се членови на Управен одбор и Надзорен одбор на Друштвото.

### Деловна мрежа

Друштвото е организирано како Акционерско друштво со 14 експозитури и Генерална дирекција. Организиската поставеност на Генерална дирекција и експозитурите е со функционирање преку сектори и служби.

Бројот на вработени во Друштвото на 31.12.2013 година беше 194, од кои 64 во продажба и 130 во администрација.

### УПРАВЕН ОДБОР

Г-ДИН БОШКО АНДОВ, Претседател на Управен одбор  
Г-ДИН РИСТО СЕКУЛОВСКИ, Член на Управен одбор  
Г-ЃА ВЕСНА ГОРЧЕВА, Член на Управен одбор

# МИСИЈА

Обезбедуваме врвно осигурување за нашите клиенти преку одлични полиси, најдобра услуга во продажбата на осигурување и при обештетување.

Ја цениме довербата на сите наши клиенти како највредно нешто и возвраќаме со супериорна и долгорочна финансиска стабилност и сигурност. Преку современ пристап и прием во осигурување, управувавме со ризиците фокусирано и со разбирање.

Посветени сме на стручна поддршка на нашите претставници од продажбата. Фокусирани сме на ефикасна услуга за клиентите. Покрај продажниот дел, особено сме горди на финансиски супериорната и квалитетна услуга при настаната штета од осигурен ризик.

## ВРЕДНОСТИ

Корпоративното однесување во Виена Иншуренс Груп кон своите вработени, клиенти и акционери е ведено од начелото за кредитабилитет и интегритет, лидерство за мали и големи прашања, задоволството на клиентите, разновидноста и еднаквите можности. Осигурување Македонија во потполност ги негува корпоративните вредности на Групацијата:

### КРЕДИБИЛИТЕТ И ИНТЕГРИТЕТ

Веродостојноста и интегритетот се наши главни приоритети. Секој од нас носи лична одговорност за највисоки стандарди на однесување, кредитабилитет и интегритет, кои треба да се применуваат во секоја поединечна ситуација од нашето работење.

### ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Знаеме дека делата се погласни од зборовите. За тоа, сите наши вработени се стремат кон истите цели, како и што се очекува од нив. Сите ние предничиме со нашата стручност, креативност и тимска работа.

### ЗАДОВОЛСТВО НА КЛИЕНТИТЕ И КВАЛИТЕТНА УСЛУГА

Ние ги почитуваме нашите клиенти, ги слушаме нивните желби и ги разбирааме нивните очекувања. Тежнееме кон тоа да пружиме квалитетна услуга и услуга која ги надминува очекувањата на нашите клиенти.

### РАЗБИРАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ

Се однесуваме едни кон други со почит и горди сме на значајните придобивки стекнати од различни вработени и разновидните идеи. За да го продолжиме нашиот успех, мора да им обезбедиме на нашите вработени можности за обука и развој, помагајќи им да напредуваат и да се соочат со нови одговорности.

# ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА

Основна долгорочна цел на Друштвото е остварување на нето добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање на средства. Во функцијата на оваа цел се:

- Максимална присутност на пазарот на осигурување, парите и капиталот;
- Проширување на портфелот на осигурување и зголемување на квалитетот на портфелот;
- Зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- Релативно смалување на трошоците на работење;
- Оптимално пласирање на ризикот во соосигурување и реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфелот;
- Ефикасно приирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со оптимална сигурност на истите и адекватна евидентација;
- Одржување на пазарното учество над 10% во бруто полисирана премија и поголемо учество во вкупната пазарна нето полисирана премија;
- Остварување на оптимален вкупен приход по работник;
- Остварување на организацијата и технологијата на работењето.

## СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ НА РАЗВОЈ

- Постојано унапредување на ефикасноста и рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, елиминирање на факторите кои го спречуваат порастот и развојот на осигурувањето во Друштвото, со доследно спроведување на одговорноста према секој орган на управување.
- Континуирано работење на утврдување и согледување на потребите за осигурување во услови на технички и научен развој и во услови на движење на стандардот на граѓаните.
- Развивање и унапредување на квалитетот на работите во осигурувањето на основа создадените материјални услови и можности, со техничко-технолошка опременост и со нови вложувања во средствата за работа, со кои битно ќе се влијае на подобрување на ефикасноста и продуктивноста во работата.
- Постојано развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците со цел унапредување на квалитетот на работењето.

## УСПЕШНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО

На основа изнесените цели и правци на развој, посебно се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето:

- Оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и посебно во однос на премијата за осигурување;
- Остварување урамнотеженост на меродавниот технички резултат кој треба да овозможува позитивен финансиски резултат, односно добивка стимулативна за акционерите, како и остварување на оптимална квота на штети (однос на меродавните штети со меродавната премија);
- Ефикасност во обработка на штети, односно бројот на решените штети во однос на бројот на пријавени,
- Релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- Зголемување на премијата по вработен.

- Зголемување на остварената камата на основа расположивите средства за пласман и инвестирање;
- Зголемување на нивото на наплата на премијата.

## СТАБИЛНА СОЛВЕНТНОСТ

### И ЛИКВИДНОСТ

Друштвото е должно да има висок коефициент на ликвидност, односно да ги извршува своите материјални обврски без никаков проблем во секој момент од работењето. Да има законски признати инвестирања на средства кои служат за покритие на техничките резерви. Да го надминува минималниот износ на гарантниот капитал и истиот да биде покриен со законски дозволените средства. Да води политика на осигурување, соосигурување и реосигурување, така што во секој момент резултатите од работењето да гарантираат сигурност, солвентност и ликвидност.

## МЕРКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Друштвото континуирано ги идентификува, проценува и ги мери ризиците на кои е изложена компанијата во текот на својата работа и управува со тие ризици на начин кој ќе обезбеди трајно одржување на степенот на изложеност кој нема да го загрози имотот и работењето на компанијата, односно ќе обезбеди заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и други доверители на компанијата во согласност со законите и другите прописи, како и со интерните правилници и процедури.

Како дел од деловната политика, идентификувани се позначајни ризици и начинот на кој компанијата врши контрола и управување со истите.

За таа цел е изготвена посебна Програма за управување со ризици каде се идентификувани повеќе ризици и цели за нивна контрола. Истовремено во Програмата детално се изложени активностите и постапките за контрола и управување со ризиците.



БОШКО АНДОВ, Претседател на Управен одбор-Генерален менаџер,  
КЕВСЕР ЛАЛИЧИЌ, Менаџер за информатичка технологија,  
ФИЛИП МЕШКОВ, Менаџер за неагентска продажба  
ТАТЈАНА АНСАРОВА - ЈОВАНОВСКА, Менаџер за интерна ревизија  
МАРГАРЕТА ПОПОВСКА-ГОШЕВА, Менаџер за финансии  
РИСТО СЕКУЛОВСКИ, Член на Управен одбор - Корпоративно право и ИТ

## ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО ВО 2013 ГОДИНА

Во текот на месец април 2013-та година, со завршувањето на постапката согласно Законот за преземање на акционерски друштва, нашето Друштво преку трансакција на Берзата за хартии од вредност беше преземено од страна на Виена Иншуренс Груп, кој е сега доминантен акционер со сопственост на 94,3% од вкупниот број на акции на Друштвото на 31.12.2013 година.

Во јуни 2013-та година на Собрание на акционери, Друштвото изврши измени во својот Статут и го промени своето име од Кјуби Македонија во Македонија а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп. Исто така сменето е и логото на Друштвото. За овие промени, а по добиената согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето, известена е и целата македонска јавност, како и сите наши кореспонденти во странство.

На истото Собрание сите приоритетни акции се трансформираа во обични со истата Статутарна одлука. Ова дојде како резултат на тоа што сите приоритетни акции беа во сопственост на Фондот за ПИО, а во постапката за преземање од страна на Виена Иншуренс Груп беа откупени и со тоа преминаа во обични акции.



ВЕСНА ЃОРЧЕВА, Член на Управен одбор - Прием во осигурување и штети  
ЗОРАН АЛЕКОВСКИ, Регионален менаџер за продажба  
ЈАСМИНКА ДУРОВИЌ, Менаџер за прием во осигурување  
ЗОРАН ТОДОРОВСКИ, Менаџер за вонсудски штети  
ВЕСНА БОГДАНОВСКА, Менаџер за човечки ресурси  
МАРЈАН ОРУЧОСКИ, Регионален менаџер за продажба  
ТАТЈАНА ДИМОВ, Менаџер за спорови по штети и регреси

Со истата Статутарна одлука се усвои и покривањето на загубата од претходната година, со намалување на износот на акционерскиот капитал и новата номинална вредност на една акција во Статутот е дефинирана на износ од 20,084 евра.

Според измените на Статутот, Друштвото исто така премина од едностепен во двостепен систем на управување. Избрани се нов Надзорен одбор со 5 члена и 5 годишен мандат, како и нов Управен Одбор со 3 члена и 3 годишен мандат. Овие промени кои имаат третман на стратешки, клучни и големи, во целост ја одбележаа изминатата година.

**94%**

Оперативен резултат

**90,8** милиони МКД

Добивка по оданочување

Од финансиска гледна точка Осигурување Македонија а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп, 2013-та година ја заврши со позитивен финансиски резултат односно добивка по оданочување во износ од 90,8 милиони денари во неживотното осигурување и загуба од 3,5 милиони денари во животното осигурување или консолидирана добивка по оданочување во износ од околу 87 милиони денари.

**Скоро сите клучни показатели на нашето финансиско работење се подобрени во однос на претходната година. Бруто полисираната премија во неживотното осигурување во 2013-та година за првпат по 13 години намалување бележи пораст во однос на минатата година и тоа од 1,3% односно повеќе од 8 милиони денари.**

Скоро сите клучни показатели на нашето финансиско работење се подобрени во однос на претходната година. Бруто полисираната премија во неживотното осигурување во 2013-та година за првпат по 13 години намалување бележи пораст во однос на минатата година и тоа од 1,3% односно повеќе од 8 милиони денари. Овој показател ни дава за право да бидеме уште поголеми оптимисти во 2014 година. Порастот се бележи кај осигурувањата од автоодговорност и несрекен случај - незгода, додека намалување на бруто полисираната премија во 2013-та година бележиме кај осигурувањата од транспорт на стоки и каско на моторни возила.

Настанатите штети бележат голем пад од 19% или во апсолутен износ 56 милиони денари. Намалувањето е поголемо кај исплатените штети кои се намалени за повеќе од 44 милиони денари, додека кај промените во бруто резервите намалувањето на крајот на 2013-та е за повеќе од 11 милиони поголемо од минатата година.

Трошоците за спроведување на осигурувањето во вкупен износ се намалени за 12% односно околу 40 милиони денари. Иако голем дел од ова намалување се должи на воведување на одложените трошоци на спроведување на осигурувањето (ДАЦ) во износ од околу 28 милиони денари, сепак и регуларното намалување на трошоците изнесува 12 милиони денари или 3,5% што е позитивен показател дека и со намалени трошоци успеавме да ја зголемиме премијата.

Во портфелот на неживотното осигурување на Друштвото најголемо учество имаат осигурувањето од автоодговорност и имотното осигурување со по 32%, следи осигурувањето од незгода со 13% и каско со 12%. Сите останати видови на осигурувања учествуваат со 11% во вкупниот портфел и поединечно секое од нив е под 10%.

Комбинираниот резултат на Друштвото во 2013-та година изнесува 94% за разлика од 106% претходната година. Комбинираниот резултат е главниот показател на работењето од основната дејност на Друштвото. Вкупниот број на резервирали штети на крајот на 2013-та година изнесува 1,156 што е за 19% понизок од бројот на резервирали штети на крајот на претходната година. Овој показател заедно со показателот дека за нашето Друштво имаше само 1 (една) преставка за штета до Агенцијата за супервизија на осигурувањето во целата 2013-та година јасно покажува дека намалувањето на бројот на резервирали штети се должи на искуството и квалитетот на нашата продажба, високата професионалност при прием во осигурување и квалитетниот процес на обработка на штети, спроведуван од нашите колеги вработени кои добро си ја познаваат својата работа.

Друштвото во текот на 2013-та година прими 580 приговори и сите беа по основ на оштетни побарувања. По сите, без исклучок, е постапено во законски пропишаниот рок. Радува фактот што во однос на 2012-та година бележиме пад на бројот на приговори од 9%.

Како потврда на погоре исказаното, јасно произлегува дека имаме воспоставено системски решенија од аспект на целосното управување со комплетниот процес на пријава, проценка, ликвидација и брза исплатата на утврдените надоместоци по основ на оштетни побарувања.

Уште еден показател во таа насока е и бројот на пасивните судски спорови по оштетни побарувања во било која судска инстанца во кои сме ние како Друштво тужена страна. Тој број на крајот на 2013-та година е за цели 14% намален во однос на претходната година и сега изнесува само 103.

Бруто полисираната премија кај осигурувањето живот изнесува 3 милиони денари помалку отколку во 2012-та година. Како што е познато, постоечките животни полиси Осигурување Македонија а.д. Скопје, Виена Иншуруенс Груп ги опслужува до нивниот истек или барање за предвремен откуп, од причина што овој вид на осигурување престанавме да го работиме во 2004-та година.

Нето инвестицискиот приход од наемнини е понизок во однос на 2012-та година за 14% односно за 5 милиони денари заради зголемената резервација на стари побарувања по овој основ.

Во 2013-та година остваривме и мала капитална добивка од продажба на недвижнини во износ од 1,5 милиони денари. Во 2013-та година го продолживме и процесот на приватизација на земјиштето на кое имавме корисничко право.

### Радува фактот што во однос на 2012-та година бележиме пад на бројот на приговори од 9%.

Нето инвестицискиот приход по основ на државни хартии од вредност и банкарски депозити е намален за 9% иако каматните стапки во текот на годината се намалија за поголем процент, но заради зголемениот износ на вложувањата во неживотното осигурување сепак успеваме намалувањето на овој приход да го сведеме под релативното намалување на каматните стапки на финансискиот пазар.

Состојбата на пазарот од аспект на бројот на осигурителни компании во Македонија е непроменета односно 11 учесници во неживотното и 4 во животното осигурување. На пазарот функционираат и 26 осигурително брокерски друштва од кои 6 се стекнаа со лиценца во 2013-та година.

Во моментот на подготвување и ревидирање на годишниот извештај званичните податоци за движењето на основните показатели на осигурителниот пазар во Македонија не се објавени, но се очекува да има незначително покачување на бруто полисираната премија по неживотно осигурување од околу 1%, но и доста големо зголемување кај животното осигурување од преку 20% или вкупно зголемување на целиот пазар од околу 2,5 - 3%. Оваа година се очекува поголемиот број на осигурителни компании да искажат добивки по оданочување. Очекуваме комбинираниот резултат на ниво на пазар да биде околу 98-99%.

Според планот за 2014-та година очекуваме зголемување на бруто полисираната премија за 4,8% во однос на остварената во 2013-та година. Планираната добивка по оданочување се очекува да остане на исто ниво како овогодишната.

Основна цел во оперативната дејност на нашата компанија е секогаш иста, а тоа е да се задржат квалиитетните осигуреници, но и да дојдеме до зголемување на нивниот број секако во оние видови на осигурување кои ни овозможуваат профитабилен резултат.

Секако дека очекуваме понатамошно расчистување на старите судски штети, што ќе не води до намалување на резервациите за настанати штети. Со оглед на влошената ликвидност на стопанството не очекуваме големи поместувања кај нивото на наплата на премија, но сепак предвидуваме и наплата на стара премија и стари судски предмети со што сепак уште повеќе ќе се подобри нашата ликвидност и покрај општата слика во оваа област. Во овој сегмент од работењето можеме да се пофалим дека на подолг период наплатата се движи во висина од околу 98,5% од бруто полисираната што мислиме дека е извонреден резултат.

**Според планот за 2014-та година очекуваме зголемување на бруто полисираната премија за 4,8% во однос на остварената во 2013-та година.**

Каматните стапки на депозитите, како и на државните хартии од вредност се очекува да продолжат да паѓаат и во 2014-та година, но со оглед на нашите очекувања околу наплата на некои стари побарувања вкупниот инвестициски приход очекуваме да биде на нивото на 2013-та година.

Во 2014-та година ќе продолжиме со отуѓување на недвижностите кои не служат за обавување на дејноста или пак се користат во многу мал дел за таа цел, со што уште повеќе ќе ги зголемиме паричните средства.


Бројот на вработени на крај на 2013-та се намали во однос на 2012-та за 4 и изнесуваше 194. До крајот на 2014-та година предвидувањата се дека тој број ќе биде околу 185.

Сакаме да ја искажеме нашата голема благодарност до менаџерскиот тим и останатите колеги за нивното залагање и придонес во остварувањето на стратешките цели на компанијата.

И покрај тешкото стопанско опкружување пожелуваме и се надеваме на успешна работа во 2014-та година и ги повикуваме сите вработени и соработници со професионален пристап да ги постигнеме зацртаните цели.

Г-дин Бошко Андов  
Генерален менаџер





# КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Модерното корпоративно управување претпоставува постојано усогласување на работењето со позитивните прописи и постојана контрола на ризиците од опкружувањето. Заради заштита на акционерскиот капитал, секојдневно сме насочени кон исполнување на обврските предвидени во прописите и управување на ризиците кои, согласно законските одредби и корпоративните политики, треба да се почитуваат и управуваат. Настојуваме да изградиме корпоративна култура која ќе биде насочна кон секојдневно усогласување со прописи и адекватна општествена одговорност.

Во годината која помина, органот на управување, како и вработените во Друштвото, беа соочени со голем предизвик кој произлзе од промената на сопственоста на мнозинството од акциите издадени од Друштвото. Како резултат на претходното, бевме соочени со низа обврски согласно Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност, Законот за супервизија на осигурување, Законот за девизно работење, актите на Македонската берза за хартии од вредност, како и други закони и подзаконски акти. Со труд и посветеност кон антиципирање на промените ги исполнивме сите обврски предвидени во предметните закони и подзаконски акти и успешно започнавме со инкорпорација во системот на работење на Виена Иншуруенс Груп. Како нова членка на Виена Иншуруенс Груп извршивме соодветна промена на фирмата на Друштвото, промена на називите на деловните единици, промена на логото на Друштвото, промена на системот на управување, како и други организациски промени кои во иднина треба да резултираат со зголемување на ефикасноста и ефективноста на работењето, зголемување на довербата на сите заинтересирани страни во Друштвото и подобрување на пазарната позиција на Друштвото.

Во текот на 2013 година од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување беше извршена теренска супервизија на работењето на Друштвото. Од страна на стручните лица на Агенцијата за супервизија на осигурување Друштвото доби позитивен одговор за начинот на работењето. Претходното го истакнува фактот дека органот на управување, како и вработените во Друштвото, активно работат на обезбедување законска усогласеност, заштита на капиталот на акционерите, остварување на правата на осигурениците и оштетните лица.


Во текот на 2013 година Одборот на директори, а по промена на системот на управување на Друштвото Управниот одбор, донесе одлуки преку кои се исполнуваат определени законски и подзаконски барања, се исполнуваат правата и обврските кои произлегуваат од работен однос, заштита на личните податоци, се исполнуваат правата на осигурениците, оштетените лица, клиентите и организациите со кои Друштвото воспоставува деловни и административно управни односи. Внимание заслужува и одлуката на органот на управување, според која согласно законските измени, Друштвото се котираше во подсегментот задолжителна котација на Македонската берза за хартии од вредност.

Во 2014 година ќе се залагаме за континуирано следење на прописите во Република Македонија, обезбедување на контрола на ризиците со кои Друштвото секојдневно се соочува, како и воведување на евентуални промени кои би биле резултат на системот на работење на Виена Иншуруенс Груп.

Г-дин Ристо Секуловски  
Член на Управен одбор



## ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ



Организациска поставеност во 2014.

# ДИСТРИБУЦИЈА - ПРОДАЖНИ КАНАЛИ

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Нашата агентска мрежа за директна продажба, како и агенциите за застапување кои ексклузивно продаваат само наши продукти се најистакнутиот канал за достапност на понудата. Тоа е искусна и обучена мрежа на продавачи, но и канал којшто обезбедува прилив на нови застапници и ширење на опфатот на пазарот. Неформално организациски функционира во тимови на Западен и Источен регион во Службата за продажба преку агенти.

Неагентската продажба ја покрива потреба на пазарот на клиентите кои бараат компаративни понуди преку осигурителните брокери, банки, туристички агенции и други партнери.

Во 2013 година сите сегменти на продажбата покажаа зацврстување на позициите и развој којшто ќе обезбеди пораст во наредниот период.

Остварувањето на плановите за продажба, наплатата на премијата, зголемувањето на бројот на застапници и јакнење на продажната мрежа беа главните цели во 2013 година.

Споредено со минатата година остварен е минимален пораст на полисирана премија од 0,1% во делот на Службата за продажба преку агенти, додека во делот на неагентска продажба зголемувањето е 5% или вкупен пораст од 1,3%.

Делот на директната продажба, агентите и друштвата за застапување изнесува 77% од полисираната премија во 2013 година;

**Западниот регион во 2013 година оствари вкупна полисирана премија во износ од 240 милиони денари и споредено со 2012 година, оствари пораст од 0,2%.**

Западниот регион во 2013 година оствари вкупна полисирана премија во износ од 240 милиони денари и споредено со 2012 година, оствари пораст од 0,2%. Источниот регион оствари вкупно полисирана премија од 238,3 милиони денари што е помалку за 0,3% од 2012.

Како забележително влијание на пазарните движења од намалената продажба на автомобили е намалувањето на полисираната премија во делот на моторни возила во вкупниот портфел на регионот Исток, каде се намали делот на каско осигурување на моторни возила купени на лизинг.



## ТИМ ЗА ПРОДАЖБА ЗАПАД

ЗОРЕ НИКОЛОСКИ, Тим менаџер за продажба  
ГОРДАНА ЈАНКОСКА, Тим менаџер за продажба  
ЗОРАН АЛЕКОВСКИ, Регионален менаџер за продажба  
ЈОВО ИВАНОВСКИ, Тим менаџер за продажба  
ЕМИЛ ДАМЕСКИ, Тим менаџер за продажба

Познавањето на состојбите резултираше со фокусирање на други видови од делот на имотните осигурувања што обезбеди задржување на полисираната премијата во целина на нивото на минатата година.

Во 2013 година продолжи процесот на градење на надворешна продажна мрежа преку искористување на потенцијалот на агенциите за застапување:

- Градење на активна структура за продажба
- Задржување на постојните и придобивање на нови застапници кои се продажно ориентирани и активни во градење на сопствена продажна мрежа
- Континуиран процес на едукација и менторство на надворешни застапници, а под директен мониторинг на интерни координатори.
- Отворање на продажни места согласно потребите на пазарот и стратегијата на компанијата.



## ТИМ ЗА ПРОДАЖБА ИСТОК

ТОДОРЧО КОСТАДИНОВ, Тим менаџер за продажба  
ДИМИТРИЈА ДИМОВ, Тим менаџер за продажба  
МАРЈАН ОРУЧОСКИ, Регионален менаџер за продажба  
ДЕНКА АРСОВА, Тим менаџер за продажба  
ИЛИЈА РУМЕНОВ, Тим менаџер за продажба  
АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВСКИ, Тим менаџер за продажба

Познавањето на состојбите резултираше со фокусирање на други видови од делот на имотните осигурувања што обезбеди задржување на полисираната премијата во целина на нивото на минатата година.

Службата за агентска продажба во својот план и проекција за 2014 година има зацртано:

- Остварување на планот - зголемен за 10%
- Раст на осигурителното портфолио
- Ширење на продажната мрежа

За развивање на продажбата преку потенцијалот на агенциите за застапување се организирани десетина тренинзи и обуки на новите и постоечките застапници и истите вглавно се здобија со потребните знаења и вештини. Дел од нив веќе се успешни и доволно амбициозни за да можеме да сметаме на нив како на голем потенцијал за развој на нашиот бизнис.

Службата за неагентска продажба во 2013 година опфати 23% од целокупниот портфел на компанијата.

Во првата половина од годината работата се одвиваше со намален интензитет пред се заради прекин на неколку поголеми повеќегодишни договори. Некои од нив не можеа да бидат обновени од објективни причини, заради завршување на концесиски договори помеѓу клиентите и државата или пак заради премање на клиентот од страна на една поголема компанија во нашиот случај банка.

Во втората половина од годината е остварен значителен пораст на продажбата преку осигурително брокерските друштва, особено во делот на автомобилската одговорност. Вкупно фактурираната премија преку брокери за 2013 година достигна 135 милиони денари, а остварен е пораст во автоодговорност и зелена карта за 7% во однос на 2012 година.

Пред крајот на годината склучивме уште 2 договори со нови брокерски друштва со кои соработката треба да се интензивира во текот на 2014 година. Со тоа бројот на брокерски друштва со кои имаме договори за соработка порасна на 22.


**Службата за неагентска продажба во 2013 година опфати 23% од целокупниот портфел на компанијата.**

Продажбата на хипотекарни полиси за осигурување на домаќинствата и кредитни каско полиси се одвива најмногу преку земјишта. Намалувањето на бројот на кредити за купување на станови и моторни возила резултираше и со пад на продажбата на хипотекарни и каско полиси преку банките за цели 14%.


Забележителен пораст е остварен и во продажбата на патничко осигурување преку туристичките агенции каде е остварен пораст за 56% во однос на 2012 година.

Вкупната продажбата на полиси преку неагентските канали во 2013 година порасна за 5% во однос на 2012 година и изнесуваше 155 милиони денари.

### **УЧЕСТВО НА КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ СПОРДЕД ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА 2013**



### **УЧЕСТВО НА ПРОДАЖНИТЕ КАНАЛИ ВО ПРОДУКЦИЈА 2013**





**ПОДОБРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И  
ЗГОЛЕМЕНА ПРОФИТАБИЛНОСТ**

ЈАСМИНКА ИЛИЕВА, Менаџер за прием во осигурување  
ДАНИЕЛА КОЗАРОВА, Менаџер за преземање на ризици

## ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Промената на сопственоста скоро по правило подразбира менување на филозофијата на работењето, со цел подобрени резултати и зголемена профитабилност. Но тоа не значи промена на системи кои со години наназад даваат добри резултати, туку само нивно унапредување. Во сето тоа, многу убаво се вклопи политиката на доследност во практикувањето на контролиран систем на преземање на ризиците во осигурување. Таквата политика секогаш резултира со позитивен технички резултат кај сите класи на осигурување.

Токму затоа, водејќи постојана грижа за клиентите, и во 2013 -тата остваривме позитивен технички резултат во сите класи на осигурување, па дури и во оние кои традиционално на пазарот за осигурување се негативни, како што се Автоодговорноста и каско осигурувањето на моторните возила.

Остварениот бруто технички резултат во 2013 година за класата Автоодговорност, заедно со Зелената карта и Граничните осигурувања, изнесува 45,4%. Споредбено со остварениот резултат во 2012 година од 57,8%, имаме подобрување на истиот и покрај дополнителното зголемување на бонусот за немање штети кој значително влијае на намалување на премијата за оваа класа на осигурување.

Анализите на остварените резултати по каско осигурување покажуваат намалување на бруто техничкиот резултат за сите видови на каско осигурување кои ги нуди нашето друштво. Ова се должи на проширувањето на осигурителната понуда и интервенциите на ниво на клиент со разни прилагодувања на премијата, сé со цел да бидеме конкурентни на пазарот на кој изминатава година се уште владееја негативни ценовни тенденции за оваа класа на осигурување.

Стабилизирање на резултатот на работење во овие две класи на осигурување ни овозможува понатамошно зајакнување на нашата позиција на пазарот. Дополнително ќе бидат спроведени детални анализи на остварените резултати, а постојано се работи и на воведување на одредени новости во постоечките производи за осигурување со цел излегување во пресрет на барањата на нашите лојални клиенти, а и придобивање на нови клиенти од внимателно избраните целни групи.

Особено не радува фактот што со Осигурувањето од незгода повторно се враќаме на нашите позиции како лидери на осигурителниот пазар, воедно задржувајќи го добриот технички резултат. На ваквиот резултат најголемо влијание имаа промените и прилагодувањата направени во делот на дефинирање на бенефициите, како и внимателно одбраната понуда соодветно на ризиците кои се примаа во осигурување. Кај оваа класа на осигурување имаме традиционално добри долгорочни односи со клиентите, но се трудиме со интересни и иновативни решенија да привлечеме што повеќе нови клиенти.

За разлика од 2012 година, во 2013 година премијата кај Патничките осигурувања започна да расте, што со одличниот технички резултат е уште една причина повеќе за задоволство. Пазарот за оваа класа на осигурување полека, ама сигурно се развива во правец на поквалитетна понуда и посоодветен однос квалитет/цена, на задоволство и на клиентите и на осигурителните друштва. Осигурувањата на имотот традиционално покажуваат добри технички резултати што е резултат на релативно конзервативниот пристап кон преземањето на ризиците во оваа класа на осигурување. И покрај ваквиот пристап, стапката на задржани осигурувања е извонредно висока, преку 85%, што е показател за ценовно стабилизирање на осигурителниот пазар на имотните осигурувања. Секако, за тоа придонесува и нашата стратегија за беспрекорна осигурителна услуга и навремена исплата на штети.

Неискрестениот потенцијал за осигурување на домаќинство и во 2014 година ќе претставува предизвик за нас, па со постојана присутност на нашите агенти на терен ќе се обидеме да го зголемиме и нашиот пазарен удел и воопшто да допринесеме за нагорен тренд во продажбата на оваа класа на осигурување.

**Остварениот бруто технички резултат во 2013 година за класата Автоодговорност, заедно со Зелената карта и Граничните осигурувања, изнесува 45,4%. Споредбено со остварениот резултат во 2012 година од 57,8%, имаме подобрување на истиот.**


Осигурувањата од одговорност, било да станува збор за општата одговорност, а особено за професионалната одговорност, бележат најголем пораст. Порастот е евидентен како во нашиот портфел, така и на пазарот за осигурување. Ние забележавме во нашите книги пораст на премијата од 23% во однос на 2012 година. И во 2014 година оваа класа на осигурување останува на врвот на нашите приоритети, во правец на измена на постоечките услови и тарифи, кои треба да ги следат современите трендови и барањата на пазарот.

Портфолиот транспорт составено од традиционално добрите клиенти, како што се поголемите транспортни компании и банките, ќе се потрудиме да го прошириме и со малите и средни претпријатија, каде го гледаме најголемиот потенцијал за развој на оваа класа на осигурување. Во 2014 година ќе работиме на проширување и прилагодување на нашата понуда на пазарните потреби, како и на постојана доедукација на продажната мрежа.

Генерално, политиката за одржување на профитабилноста на сите класи на осигурување останува наша примарна задача и во 2014 година. Заради тоа, ќе продолжиме и понатаму со позитивна селекција на ризиците согласно нивната изложеност и историја на ниво на клиент, како и со постојаната грижа за клиентите и договорите кои покажале позитивни резултати.

Нашите главни клиенти, агентската мрежа, друштвата за застапување и брокерите за осигурување, остануваат и понатаму во фокусот на нашето внимание. За таа цел Службата за подршка на продажбата продолжи со своите активности и во 2013, со цел да овозможи комплетно и на времено администрацирање со полисите и да даде целосна подршка на продажбата со соодветни системски решенија и процеси. Тоа го оствари преку повеќе од 70.000 процесирани предмети. Најголем број од тие предмети отпаѓаат на полисите за осигурување на моторни возила, но не помалку значителен ангажман беше вложен и во процесирањето на предмети од останатите класи на осигурување. Воедно, контролата на тарифирањето која е заедничка за целата продажна мрежа претставуваше мошне значаен дел од контролата на ризиците, и како таква допринесува за профитабилното работење на нашата компанија во целост.

Г-ѓа Весна Ѓорчева  
Член на Управен одбор





**ЕФИКАСНА, ПРАВИЧНА УСЛУГА ПРИ  
ОБРАБОТКА НА ШТЕТИ И НАВРЕМЕНА ИСПЛАТА**

ТОМИЦА ИВАНОВСКИ, Менаџер за пријава на штети и регреси за неосигурени возила  
ЗОРАН ТОДОРОВСКИ, Менаџер за вонсудски штети  
АНЕТА КРСТИЋ, Менаџер за ликвидација на штети  
ГОРАН СТОЈАНОВСКИ, Менаџер за процена на штети

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО СЕКТОРОТ ШТЕТИ

Нашата услуга за штети се гради врз следниве вредности;

- Оформен тим на луѓе кои имаат огромна стручност во управувањето со оштетни побарувања
- Ефикасна, правична услуга при обработка на штети придружена со навремена исплата
- Најистакнат водечки осигурувач што обезбедува директна и непосредна контрола на оштетни побарувања
- Сите оштетни побарувања се обработуваат во блиска соработка со тимот за преземање на ризик при што се користи вообичаената база на податоци од ИТ
- Строга контрола на тоа кој се наименува за добавувач на услуги и како истиот работи
- Постојана и конзервативна, но во истовреме реална филозофија за резервирање

Тимот за штети ја има репутацијата дека е извонреден во рамките на својата дејност и истиот е познат по својата техничка спремност во однос на класите на осигурување од незгода, имотни осигурувања и осигурување на моторни возила. Има невообичаено висок процент професионални квалификации, а се однесуваат за релевантни области во кои спаѓаат следниве квалификации: право, осигурување, медицина, градежништво (инжењерство), машинство.

Осигурување Македонија често придонесува во анализите и во истражувањето на штети по однос на технички прашања и има активна улога, како советник во оваа дејност и поврзаните државни институции.

### **Пријавени штети**

Споредбата на пријавени штети од минатата година ни покажува намалување на бројот на пријавени штети во 2013 година за 12,26%, и тоа најмногу кај пријавените штети од Незгода за 23,68 % и Каско за 16,85%.

#### **Број на пријавени штети**

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
989	947	1542	1468	289

### **Ликвидирани штети**

Истиот тренд се рефлектираше и кај бројот на ликвидирани штети но не така драстично, така да намалувањето е за само 1,67% во однос на минатата година.

#### **Број на ликвидирани штети**

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
1029	972	1561	1770	475

### **Исплатени штети**

Бројот на исплатени штети во оваа година е исто така намален во однос на минатата година за 6,52%.

#### **Број на исплатени штети**

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
1166	912	1373	1554	451

Во текот на 2013 година најголема штета која ја ликвидираше и исплативме е со износ од 7 милиони денари и е настаната од ризикот погонска незгода.

**Секторот за штети на Осигурување Македонија во кој што работат 36 вработени е еден од најголемите од ваков вид. Истиот има работна способност и капацитет да им излезе во пресрет на потребите на клиентите и брокерите и е позициониран на 9 локации низ Република Македонија.**

Исто така оваа година направивме подетална распределба на трошоците направени за обработка на оштетните побарувања, преку доработка и подобрување на апликацијата за обработка на штети.

Во наредната година и понатаму ќе продолжиме со развивање на работната способност и капацитет на вработените во секторот штети, а се со цел на сé поголемо приближување на нашата услуга кон потребите на клиентите.


# ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


2013-та година беше одбележана со преземање на нашето Друштво од Виена Иншуренс Груп. Во опфатот на функционирање на Секторот за човечки ресурси, преземањето од Виена Иншуренс Груп значеше запознавање со политиките за човечки ресурси и процедурите на Виена Иншуренс Груп и создавање на услови за нивно што побрзо имплементирање.

Насоченоста кон новините, сепак не влијаеше врз исполнувањето на секојдневните потреби на Друштвото во делот на човечки ресурси. Продолжија да се применуваат веќе воспоставените основни алатки за следење на начинот и квалитетот на исполнувањето на работните задачи и организирање на потребни обуки за развој на знаењето и способностите на вработените. Како резултат на тоа, минатата година Осигурување Македонија ад Скопје - Виена Иншуренс Груп влезе во групата на 10 најдобри компании во Р. Македонија кои применуваат најдобри практики во развојот на своите вработени. Изборот и анализата на користените практики ги спроведуваше Центарот за неформално образование Триаголник, со ангажирање на експерти од областа на човечки ресурси од Шведска и Велика Британија. Како резултат на тоа, нашето Друштво доби Признание за користење на најдобри Човечки ресурси практики за развој на вработените во 2013 г.

Во текот на 2013 г. во Друштвото немаше позначајна флуктуација на работници. Бројот на вработени се намали само поради природен одлив на работници, така што на 31.12.2013 година вкупниот број на вработени во Друштвото беше 194, од кои 64 во продажба и 130 во администрација.

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото, е следната:





## РЕБРЕНДИРАЊЕТО ГИ ИНТЕГРИРАШЕ СИТЕ СЛУЖБИ И СЕКТОРИ

БЛАГОРОДНА ГОГОВСКА, Менаџер за контрола на побарувања и стари билансни позиции  
СНЕЖАНА КОМНЕНОВИЌ, Координатор за маркетинг и односи со јавност  
СТЕФАН ХАЦИЕВСКИ, Менаџер за управување со основни средства  
СВЕТО СМИЉКОВИЌ, Менаџер за спорни побарувања  
ДАНИЕЛА ТОДОСОВА-ЈЕВТИЌ, Менаџер за обука и развој  
НАТАША КРСТЕВСКА, Менаџер за приговори

## МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Службата за маркетинг и односи со јавност во 2013 година беше ангажирана со процесот на ребрендирање на компанијата. На почетокот беше спроведено истражување за донесување одлука за името, односно називот на компанијата. Се потврди можноста да се навратиме кон препознатливиот сегмент, односно името Осигурување Македонија, кој најсоодветно ќе се надоврзе со бренд асоцијациите во децениската историја на Друштвото.

Промената на називот на Друштвото, исто така, резултира и со процес на ребрендирање на имотот и документацијата и креирање на ново лого. Новото лого на компанијата е синергија од две вредности - долгогодишното искуство и познавање на осигурувањето од македонскиот бренд со динамичноста и со меѓународното искуство и знаење на доминантниот сопственик Виена Иншуруенс Груп.

Процесот на ребрендирање ја опфати целосната документација на Друштвото преку измени на меморандумите, полисните обрасци, останатите документи и сегменти на електронската комуникација. Покрај тоа во делот на известување и комуникација со јавноста беа спроведени активности за претставување на новиот назив и лого на Друштвото. Во тој контекст преку прес конференција организирана за медумите и со пригодна свеченост за клиентите и соработниците на 12.09.2013 година беше започната и официјалната маркетинг кампања во врска со ребрендирањето.

**Промената на називот на Друштвото, исто така, резултира и со процес на ребрендирање на имотот и документацијата и креирање на ново лого. Новото лого на компанијата е синергија од две вредности - долгогодишното искуство и познавање на осигурувањето од македонскиот бренд со динамичноста и со меѓународното искуство и знаење на доминантниот сопственик Виена Иншуруенс Груп.**

Започнат е и процес на ребрендирање на објектите на Друштвото. Со целосно нови обележја е завршена зградата на седиштето во Скопје, а во 2014 година продолжува ребрендирањето на останатите објекти. За 2014 година е планирано и изменување и ребрендирање на брошурите за продукти и унапредување на веб страната на Друштвото која во 2013 започна да функционира локално и беше поставена во основен обик и содржина.

## ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Интерната ревизија на Друштвото, согласно годишниот план за работа, во текот на 2013 година изврши 6 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото.

Резултатите од извршените ревизии вклучуваа 8 наоди, од кои 6 наоди беа рангирани како наоди со низок ризик, а само 2 наода беа рангирани како наоди со среден ризик.

Ревизорските мислења за ревидираните функции на Друштвото беа „Одлично“ и само во еден случај „Задоволувачко“ што значи дека функционирањето на имплементираните интерни контроли во работата на ревидираните функции на Друштвото беше оценета како ефективно во сите материјални аспекти.

Договорените и доспеани активности со менаџментот за елиминирање на утврдените наоди беа завршени на предвидениот начин и во предвидените рокови.

Во почетокот на 2013 година работата на Друштвото беше предмет на теренска ревизија на Агенцијата за супревизија на осигурувањето. Предмет на ревизијата беше работењето на Друштвото во текот на 2012 и 2011 година. Договорените активности за имплементирање на препораките од извршената ревизија на Агенцијата за супревизија на осигурувањето беа завршени во целост и во предвидените рокови.



## УСОГЛАСЕНОСТ СО ВИГ: ИТ СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА ЗА ИТ БЕЗБЕДНОСТ

КЕВСЕР ЛАЛИЧИЌ, Менаџер за ИТ  
БОРО РУДИЌ, Менаџер за ИТ операции  
ДАНИЕЛА ДИМИТРИЕВА, Менаџер за развој на апликативен софтвер

# ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Секторот за Информатичка Технологија во Осигурување Македонија а.д - Виена Иншу-ренс Груп е димензиониран според потребите на деловните процеси во компанијата, со цел навремено и комплетно процесирање на сите информации и документи релевантни за работењето на компанијата.

Поважни проекти на кои ИТ работеше во текот на 2013 се:

- Промена на ИТ стратегија произлезена од промена на сопственичката структура (замена на ДБ сервери, број и тип на лиценци, миграција на нова верзија на ДБ 11г, замена на апликациски сервери, број на лиценци и миграција на нова верзија 11г (WEB Logic),
- Ребрендирање (регистрирање нов домайн @insumak.mk, генерирање нови mail адреси, нови потписи за електронска пошта, менување на сите извештаи, форми, темплејти од аспект на замена на лого и назив),
- Усогласување со ВИГ ИТ Стратегија и ИТ политика за безбедност (воведување втор фактор на автентификација кај ВПН корисници, воведување на втор фактор на автентификација кај сите корисници на МБА, изработено Сите-то-Сите ВПН решение со Винер со цел да се овозможи пристап на сите вработени на ВИГ Инtranет);
- Компајлирање на МБА во верзија 11г (апликациски сервери),
- Имплементирање на скенирање на документи интегрирано со МБА;
- Изнајмување на просторија и Винер и Винер Лайф за План за деловен континуитет (БЦП).
- Изработка на повеќе веб апликации за продукти.



## ДЕФИНИРАНИ ЦЕЛИ ВО ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН

ГОРАН МАТЕВСКИ, Менаџер за инвестиции и финансиски трансакции  
МАРГАРЕТА ПОПОВСКА - ГОШЕВА, Менаџер за финансии  
СНЕЖАНА КАРАГА, Менаџер за сметководство и финансиски извештаи

## ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Друштвото во 2013 година работеше во насока на остварување на своите цели согласно Стратешкиот план како и приоритетните цели дефинирани во Финансискиот план, Деловната политика како и во со-гласност со политиките на групацијата Виена Иншуруенс Груп.

По период од две години во кои се спроведуваа и имплементираа низа нови законски прописи донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, Друштвото во 2013 година од своето работење - неживотно осигурување оствари позитивен финансиски резултат во износ од 93,2 милиони денари. Во истиот период во 2012 год. Друштвото оствари негативен финансиски резултат кој се должи на пресметаната исправка на вредност на побарувања согласно препораките на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Кај животното осигурување Друштвото во 2013 година оствари негативен финансиски резултат во износ од 3 милиони денари кој се должи на комплетирање на процесот на пресметана исправка на вредност на побарувања согласно препораките на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во текот на 2013 година вкупната бруто полисирана премија во неживотното осигурување изнесува 691,7 милиони денари што е зголемување од 1,3% во однос на 2012 год. Истата е корегирана со износот на пре-

носна премија од 2012 год како приходна ставка и износот на преносна премија за 2013 год. како расходна ставка така да Друштвото оствари заработка премија во неживотното осигурување во износ од 620.5 милиони денари и во однос на 2012 год бележи опаѓање од 2.6%.

Премијата предадена во реосигурување за 2013 година изнесува 66.2 милиони денари и во однос на 2012 година се намалува за 7.1%.

Ликвидираните штети по неживотно осигурување во 2013 година изнесуваат 273 милиони денари и споредено со 2012 година бележат намалување од 14% или во износ од 44.3 милиони денари. Резервираните штети изнесуваат 236.2 милиони денари и споредено со 2012 година бележат намалување од 10% или во износ од 25.2 милиони денари.

Трошоците за спроведување на осигурување за 2013 година изнесуваат 297.9 милиони денари и споредено со 2012 година има намалување од 40.6 милиони денари или 12% што се должи најмногу на примената и пресметка на одложените трошоци за стекнување кои изнесуваат 28.6 милиони денари, како и наплата на резервирани побарувања.

Пресметаниот данок на добивка за 2013 пресметан на непризнатите трошоци и помалку признати приходи за 2013 год изнесува 2,4 милиони МКД и истиот ја намалува утврдената добивка на износ од 90,8 милиони МКД.

Во текот на 2013 година Друштвото оствари Приходи од заработка премија во животно осигурување во износ од 4.8 милиони денари и во однос на 2012 год бележи опаѓање од 40%. Трендот на намалување на приходот од полисирана премија кај животното осигурување се должи на фактот што се врши само сервисирање на полисите склучени во предходни години.

Во 2013 година се остварени приходи од вложување во износ од 2.9 милиони денари.

Штетите во 2013 година изнесуваат 28.9 милиони денари и споредено со 2012 година бележат намалување од 22.6% или во износ од 8.4 милиони денари. Математичката резерва изнесува 43.9 милиони денари и споредено со 2012 година бележи намалување од 35.8% или во износ од 24.4 милиони денари.

Како резултат на заокружување на политиката на анализа на побарувањата и нивната резервација Друштвото изврши отпис на ненаплатени побарувања по основ на исплатени аванси по штети во износ од 4.5 милиони денари.

Друштвото во осигурувањето живот по надоместување на вкупните расходи во износ од 10.7 милиони денари со вкупните приходи за 2013 год има остварено загуба во износ од 3 милиони денари. Отписот на побарувања од аспект на Данокот на добивка е даночно непризнат расход и резултираше со обврска за Данок на добивка во износ од 0,5 милиони денари, после кој загубата се зголеми на 3.5 милиони денари.

## **ЛИСТА НА КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ**

Во согласност со Член 5 од Закон за супервизија на осигурување Друштвото во 2013 та година имаше дозвола за следниве класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај ( незгода)
- Осигурување на моторни возила (каско);
- Осигурување на шински возила (каско);
- Осигурување на воздухоплови (каско);
- Осигурување на пловни објекти (каско);
- Осигурување на стока во превоз (карго);
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- Други осигурувања на имот
- Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- Општо осигурување од одговорност;
- Осигурување на кредити;
- Осигурување на гаранции;
- Осигурување од финансиски загуби;
- Осигурување на правна заштита;
- Осигурување на туристичка помош;

Забелешка:

Друштвото врши работи во класа на осигурување живот само за веќе постоечки договори (нови договори согласно Одлуката од Уставниот суд не се склучуваат).

Листа на видови договори за осигурување кои Друштвото за осигурување ги склучило во текот на дејловната 2013 година

1. (1) Осигурување од последици на несреќен случај ( незгода)
2. (3) Осигурување на моторни возила (каско);
3. (6) Осигурување на пловни објекти (каско);
4. (7) Осигурување на стока во превоз (карго);
5. (8) Осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
6. (9) Други осигурувања на имот (со иклучок на посеви, плодови и животни)
7. (10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
8. (12) Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
9. (13) Општо осигурување од одговорност;
10. (15) Осигурување на гаранции;
11. (16) Осигурување од финансиски загуби;
12. (17) Осигурување на туристичка помош;

## **ПОДРУЖНИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА А.Д СКОПЈЕ, ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП**

Експозитура	Адреса	Експозитура	Адреса
Скопје	Ул.11 Октомври бр.25	Штип	Ул.Тошо Арсов бб
Гевгелија	Ул.Маршал Тито бр.156Е	Кочани	Ул.Димитар Влахов бр.3
Св. Николе	Плоштад Илинден бр.19	Кавадарци	Ул.Илинденска бр.11
Гостивар	Ул. Борис Кидрич бр. 115	Куманово	Ул.Димитар Влахов бр.52 локал 3
Тетово	Ул.Маршал Тито бб	Охрид	Ул.Димитар Влахов бр.14
Ресен	Ул.Таше Милошевски бр.6	Битола	Ул.Булевар 1-ви Мај бр.268
Прилеп	Ул.Гоце Делчев бр.7а	Велес	Ул.Димитар Влахов бр.27

# ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕН АКТУАР

Согласно 116, став 3 од Законот за супервизија на осигурување, овластениот актуар ја издава следнава потврда.

Конечното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето е:

- а) позитивно      б) мислење со резерв      в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:

- Друштвото во разгледуваната година работело само работи за кои е регистрирано
- Во својата работа ги применува усвоените услови и тарифи
- Друштвото остварува добар степен на ажуарност во решавањето на штети, како и во исплатата на веќе ликвидираните штети
- Капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на Маргина на солвентност и Гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и актите на деловна политика на компанијата
- Пресметката на преносната премија е во согласност со усвоените акти и начелата на актуарската струка
- Резервирањето на настанатите пријавени штети е реално и во согласност со усвоените акти и начелата на актуарската струка
- Резервирањето на настанатите непријавени штети е во согласност со усвоените акти и начелата на актуарската струка
- Друштвото има остварено позитивен технички резултат на вкупно и по секоја класа на осигурување одделно
- Друштвото во 2013 година има остварено позитивен финансиски резултат


Премиите и техничките резерви на друштвото се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Имајќи ги во предвид остварените добри технички резултати (стапки на штети) на крајот на годината, висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирање на техничките резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување.

Даниела Козарова




Јасминка Илиева



Ј. Илиева

Гордана Миноска



Г. Миноска



**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
СО ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2013**



**Содржина**

	<b>Страна</b>
Извештај на независниот ревизор	1 - 2
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) – неживотно осигурување	3-5
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - животно осигурување	6-8
Извештај за финансиска состојба ( Биланс на состојба) – неживотно осигурување	9-12
Извештај за финансиска состојба ( Биланс на состојба) – животно осигурување	13-16
Извештај за промените во капиталот – неживотно осигурување	17-18
Извештај за промените во капиталот – животно осигурување	19-20
Извештај за паричен тек – неживотно осигурување	23-24
Извештај за паричен тек- животно осигурување	25-26
Белешки кон финансиските извештаи	27 - 99

**Неревидирана годишна сметка**



**КПМГ Македонија ДОО Скопје**  
Соравија Центар, Скопје, 7-ми кат  
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3  
1000 Скопје  
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220  
Факс +389 (2) 3111 811  
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk  
Портал www.kpmg.com.mk

## Извештај на независниот ревизор до акционерите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп

### Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придржните финансиски извештаи на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп ("Друштвото") кои се состојат од биланс на состојба на 31 декември 2013 година, извештаите за билансот на успех, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена, и белешките кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и проценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

### Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2013 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

**Останати прашања**

Финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година беа ревидирани од друг ревизор, чијшто извештај издаден на 22 април 2013 година исказа мнение без резерва за финансиските извештаи .

**Извештај за други правни и регулативни барања**

*Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва*

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2013 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Надзорниот одбор на Друштвото на 27 февруари 2014 и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото на 27 февруари 2014 година.

Скопје, 13 март 2014 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ  
Гордана Никушевска

КПМГ Македонија ДОО

Управител

Гордана Никушевска

Ревидирани  
финансиски  
извештаи на  
Друштвото

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Неживотно осигурување**

**Опис на позиција**

**A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

**I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА**

1. Бруто полисирана премија за осигурување
2. Бруто полисирана премија за соосигурување
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија
6. Промена во бруто резервата за преносна премија
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување

**II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА**

1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти
  - 2.1 Приходи од наемници
  - 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти
  - 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти
3. Приходи од камати
4. Позитивни курсни разлики
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка
  - 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба
  - 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
  - 6.3 Останати финансиски вложувања
7. Останати приходи од вложувања

**III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ**

**IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

Белешка	Износ во илјади денари	
	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
6	<b>760.767</b>	<b>874.662</b>
620.598	<b>637.389</b>	
691.738	683.113	
-	-	
3.421	5.489	
-	-	
(66.265)	(71.334)	
(8.289)	17.838	
(7)	2.283	
<b>82.222</b>	<b>127.144</b>	
-	-	
33.831	<b>37.448</b>	
32.295	37.448	
1.536	-	
<b>27.662</b>	<b>30.643</b>	
19.269	1.166	
462	<b>51.994</b>	
462	914	
998	3.081	
<b>43.371</b>	<b>30.051</b>	
<b>8</b>	<b>14.576</b>	<b>80.078</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Неживотно осигурување  
(продолжува)**

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	9	667.538	1.027.019
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)</b>		239.455	295.191
1. Бруто исплатени штети		273.097	317.446
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		(8.951)	(11.568)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		(1.617)	(424)
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		(22.444)	(11.015)
5. Промени во бруто резервите за штети		(630)	752
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		-	-
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување</b>		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
<b>2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување</b>		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување</b>		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		18.327	18.883
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		2.113	1.888
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		16.214	16.995
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО</b>		296.536	338.510
<b>1. Трошоци за стекнување</b>		113.711	137.120
1.1 Превизија		69.852	62.825
1.2 Останати трошоци за стекнување		72.524	74.295
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		(28.665)	-
<b>2. Административни трошоци</b>		182.825	201.390
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		12.966	15.342
2.2 Трошоци за вработените		90.487	102.126
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4 Останати административни трошоци		79.372	83.922

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Неживотно осигурување  
(продолжува)**

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>51.212</b>	<b>28.381</b>
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		24.221	22.832
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики		14.511	5.112
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		3.372	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		691	437
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		691	437
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>		<b>8.417</b>	<b>-</b>
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>11</b>	<b>25.747</b>	<b>25.436</b>
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување		25.747	25.436
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>		<b>7.084</b>	<b>139.289</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>12</b>	<b>29.177</b>	<b>181.329</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>93.228</b>	<b>-</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>			<b>152.357</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>13</b>	<b>2.443</b>	<b>12.663</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>		-	-
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>90.785</b>	<b>-</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>			<b>165.020</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Животно осигурување**

Опис на позиција	Износ во илјади денари	
	Број на белешка	Тековна деловна година 2013
	Претходна деловна година 2012	
<b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)</b>		
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7.744	12.502
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	4.819	8.073
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	4.808	8.016
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	-	-
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	11	57
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	-	-
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>2.925</b>	<b>4.429</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>		
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	2.827	4.261
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>		
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>		
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка</b>		
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	98	168
<b>III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		
<b>IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>		

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Животно осигурување (продолжува)**

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		<b>10.785</b>	<b>78.178</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)</b>		<b>29.589</b>	<b>36.420</b>
1. Бруто исплатени штети		28.986	37.450
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети		603	(1.030)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		-	-
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		<b>(24.475)</b>	<b>(25.335)</b>
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		<b>(24.475)</b>	<b>(25.335)</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва		(24.475)	(25.335)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1 Промени во бруто еквилизационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОННИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (</b>		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		-	-
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО</b>		<b>27</b>	<b>1.049</b>
1. Трошоци за стекнување		-	-
1.1 Провизија		-	-
1.2 Останати трошоци за стекнување		-	-
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-	-
2. Административни трошоци		<b>1.049</b>	<b>1.704</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		-	-
2.2 Трошоци за вработените		-	-
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4 Останати административни трошоци		1.049	1.704

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Животно осигурување (продолжува)**

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>56</b>	-
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики		<b>56</b>	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување		-	-
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>		-	-
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>		<b>4.566</b>	<b>65.389</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		-	-
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>3.041</b>	<b>65.676</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>		<b>456</b>	<b>6.514</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>		-	-
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		-	-
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>3.497</b>	<b>72.190</b>
	<b>29</b>		

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување**

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1. Гудвил	14	2.537	401
2. Останати нематеријални средства		2.537	401
		<b>1.675.582</b>	<b>1.587.106</b>
		<b>884.820</b>	<b>821.292</b>
<b>B. ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	16	256.428	204.823
1.1 Земјиште		6.348	4.537
1.2 Градежни објекти		250.080	200.286
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	15	628.392	616.469
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		628.392	616.469
2.3 Останати материјални средства		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ</b>			
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придржени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придржени друштва и заеми на придржени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придржени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		12.147	11.503
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>	17	<b>778.615</b>	<b>754.311</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување</b>		<b>176.826</b>	<b>156.412</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		176.826	156.412
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба</b>		<b>33.589</b>	<b>26.148</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		14.986	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		18.603	26.148
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
<b>3. Финансиски вложувања за тругување</b>		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани</b>		<b>568.200</b>	<b>571.751</b>
4.1 Дадени депозити		568.200	571.751
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

Виена Иншуренс Груп

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување (продолжува)**

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>			
<b>В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ</b>			
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		9.349	9.357
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		909	279
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>			
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>			
1. Одложени даночни средства		9.793	-
2. Тековни даночни средства		-	-
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА</b>			
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>			
1. Побарувања од осигуреници		9.793	-
2. Побарувања од посредници		261.657	262.472
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		195.822	186.479
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>			
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		3.031	21.214
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		2.281	664
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		750	20.550
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА</b>			
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	19	62.804	54.779
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	20	48.114	36.697
3. Останати побарувања	21	13.514	17.038
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>			
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)</b>			
1. Опрема		1.176	1.044
2. Останати материјални средства		-	-
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>			
1. Парични средства во банка	16	87.515	52.904
2. Парични средства во благајна	16	17.627	15.791
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		16.029	14.193
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		1.598	1.598
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	22	69.485	36.730
		69.462	36.685
		23	45
		-	-
		403	383

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување (продолжува)**

Опис на позицијата	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>		<b>61.380</b>	<b>14.104</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемници		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување		28.665	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		32.715	14.104
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>		-	-
<b>С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)</b>		<b>2.108.722</b>	<b>1.926.623</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>		<b>22.675</b>	<b>17.097</b>
<b>ПАСИВА</b>		-	-
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>		<b>1.224.027</b>	<b>1.038.363</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ</b>		<b>860.796</b>	<b>2.145.883</b>
1. Запишан капитал од обични акции		860.796	1.904.231
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	241.652
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>		<b>272.446</b>	<b>177.567</b>
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>		279.936	180.884
1. Материјални средства		(7.490)	(3.317)
2. Финансиски вложувања		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5. Останати резерви		-	-
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>		<b>14.417</b>	
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>		<b>(1.134.485)</b>	
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>		<b>90.785</b>	<b>-</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>		<b>(165.020)</b>	
<b>B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>		-	-
<b>B. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ</b>		<b>538.173</b>	<b>552.328</b>
I. Бруто резерви за преносни премии		297.292	289.004
II. Бруто математичка резерва		236.284	261.562
III. Бруто резерви за штети		4.597	1.762
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
<b>G. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>		-	-
<b>D. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ</b>		-	-
1. Резерви за вработени		-	-
2. Останати резерви		-	-
<b>Г.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>		<b>1.845</b>	<b>7.321</b>
1. Одложени даночни обврски		-	780
2. Тековни даночни обврски		1.845	6.541
<b>E. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

Виена Иншуренс Груп

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување (продолжува)**

Опис на позицијата	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>Ж. ОБВРСКИ</b>			
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>			
1. Обврски спрема осигуреници		248.743	238.641
2. Обврски спрема застапници и посредници		1.088	396
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		1.088	396
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>			
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		14.496	2.018
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		14.496	2.018
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>			
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	24	233.159	236.227
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		209.209	212.763
3. Останати обврски		2	2
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>			
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНATИ РАБОТЕЊА</b>	25	23.948	23.462
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С</b>		95.933	89.970
<b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>		-	-
		<b>2.108.722</b>	<b>1.926.623</b>
	30	22.675	17.097

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување**

Опис на позицијата	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1. Гудвил	-	-	-
2. Останати нематеријални средства	-	-	-
<b>B. ВЛОЖУВАЊА</b>		64.944	98.000
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	-	-	-
1.1 Земјиште	-	-	-
1.2 Градежни објекти	-	-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-	-
2.1 Земјиште	-	-	-
2.2 Градежни објекти	-	-	-
2.3 Останати материјални средства	-	-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ</b>			
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	-	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придржени друштва	-	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придржени друштва и заеми на придржени друштва	-	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	-	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придржени друштва	-	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>		64.944	98.000
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување</b>			
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-	-
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба</b>		19.944	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	19.944	-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-	-
<b>3. Финансиски вложувања за тргуваче</b>		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-	-
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани</b>		45.000	98.000
4.1 Дадени депозити	45.000	98.000	-
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	-	-	-
4.3 останати заеми	-	-	-
4.4 Останати пласмани	-	-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

Виена Иншуренс Груп

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување  
(продолжува)**

Опис на позицијата	Износ во илјади денари	
	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	-	-
<b>В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ</b>	-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигурениот	-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	-	-
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>5.584</b>	-
1. Одложени даночни средства	5.584	
2. Тековни даночни средства	1.520	<b>4.701</b>
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА</b>	-	-
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>	-	-
1. Побарувања од осигуреници	-	-
2. Побарувања од посредници	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	-	-
1. Побарувања по основ на премија за сооосигурување и реосигурување	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	-
3. Останати побарувања од работи на сооосигурување и реосигурување	-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА</b>	<b>1.520</b>	<b>4.701</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	1.520	4.566
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	-	135
3. Останати побарувања	-	-
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>384</b>	<b>1.536</b>
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>	-	-
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ</b>	-	-
1. Опрема	-	-
2. Останати материјални средства	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>384</b>	<b>1.536</b>
1. Парични средства во банка	-	-
2. Парични средства во благајна	-	-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	384	1.536
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	-	-
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животни осигурувања  
(продолжува)**

Опис на позицијата	Износ во илјади денари	
	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
	130	243
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>		
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемници	130	243
2. Одложени трошоци на стекнување	-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	-	-
<b>3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	-	-
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+В+Г+Д+Ѓ+E+Ж+3)</b>	<b>72.562</b>	<b>104.480</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	-	-
	-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

Виена Иншуренс Груп

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)- Животно осигурување  
(продолжува)**

Опис на позицијата	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>		<b>24.015</b>	<b>27.512</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ</b>		<b>27.512</b>	<b>115.018</b>
1. Запишан капитал од обични акции		27.512	102.059
2. Запишан капитал од приоритетни акции			12.959
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>		-	-
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>		-	-
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>			<b>44.396</b>
1. Законски резерви			44.396
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5 Останати резерви		-	-
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>		-	-
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>			<b>(59.712)</b>
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>		-	-
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>		<b>(3.497)</b>	<b>(72.190)</b>
<b>B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>		-	-
<b>B. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ</b>		<b>46.203</b>	<b>70.086</b>
I. Бруто резерви за преносни премии		1	11
II. Бруто математичка резерва		43.901	68.377
III. Бруто резерви за штети		2.301	1.698
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквализациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
<b>G. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>		-	-
<b>D. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ</b>		-	-
1. Резерви за вработени		-	-
2. Останати резерви		-	-
<b>Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>		<b>550</b>	<b>6.514</b>
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		550	6.514
<b>E. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-
<b>Ж. ОБВРСКИ</b>		<b>620</b>	<b>368</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>		<b>620</b>	<b>368</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		620	368
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски		-	-
<b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>		<b>1.174</b>	-
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНATИ РАБОТЕЊА</b>		-	-
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S</b>		<b>72.562</b>	<b>104.480</b>
<b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>		-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуранс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во штади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување (продолжува)**

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +/ -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Стапуларни резерви	Резерви за сопствени акции								
Состојба на 1 јануари тековната датовна година 2012				1.031.840	-	4.856					195.301	40.415	(65.711)	1.206.700
Промена во склеководствените политики исправка на грешка во претходниот период				-	-	-					-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната датовна година 2012 – претпавено Добивка или загуба за тековната датовна година 2012				1.031.840	-	4.856					195.301	40.415	(65.711)	1.206.700
Добивка или загуба за тековната датовна година 2012				-	-	-					-	-	(165.020)	(165.020)
Трансфер на дел од ревалоризациона резерва во акумуларана добивка				-	-	-					(14.417)	14.417	-	-
Трансфер на дел од резерва в на сигурност во покривање на загуба				-	-	(4.856)					-	-	4.856	-
Трансфер на дел од акумуларана добивка за покривање на загуба				-	-	-					(40.415)	40.415	-	-
<b>Несопственики промени во капиталот</b>				-	-	-					(3.317)	-	-	(3.317)
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположени за продажба				-	-	-					-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположени за продажба				-	-	-					-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот				-	-	-					-	-	-	-
<b>Сопственичи промени во капиталот</b>				-	-	-					-	-	-	-
Зголемување/западување на акционерскиот капитал				-	-	-					-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците				-	-	-					-	-	-	-
Исплатата на дивиденда				-	-	-					-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците Состојба на 31 декември тековната датовна година 2012	26			2.145.833	-	-					17.567	(1.099.626)	(185.460)	1.038.363

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуранс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во штади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување (продолжува)**

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Оглупени конститутивни акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добива (со знак +) или добива (со знак -) за пренесена загуба (со знак -)	Добива (со знак +)/загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Записни резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 1 јануари тековната датум на година 2013			2.145.883						177.567	(1.099.626)	(185.460)
Промена во склеководствените политики Исправка на грешка во претходниот период									-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната датум на година 2013 – претпавено Добијак или загуба за тековната датум на година	2.145.883								177.567	(1.099.626)	(185.460)
Добијак или загуба за тековната датум на година 2013										90.785	185.664
Трансфер на дел од ревалоризациона резерва во акумуларана добијака											-
Трансфер на дел од резерва и на скупност во подрачјето на загуба											-
Трансфер на дел од акумуларана добијака за приоритет на загуба											-
<b>Несопственички промени во капиталот</b>											-
Нереализирани добијаки/загуби од финансиски вложувања распоредливи за продажба											-
Реализирани добијаки/загуби од финансиски вложувања распоредливи за продажба											-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>											-
Останати несопственички промени во капиталот											-
Запорување/аннулирање на акционерски капитал											-
Останати уплати од страна на собствениците											-
Исплати на дивиденда											-
Останата направедба на сопствениците датум на година 2013	26		860.796						272.446	90.785	1.224.027

Забелешките на страна 27 до 99 се составен дел од финансиските извештаи

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во шилади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за промените во капиталот –Животно осигурување (продолжува)**

Позиција	Баланска	Акционерски капитал	Прими на емитирани акции	Резерви				Недостапенена добиека со знак +) или пренесена затуба (со знак -)	Добиека со знак +) или затуба (со знак -) за тековната година
				Запасни резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви		
<b>Состојба на 1 јануари тековната година/година 2012</b>									
		55.306	-	45.975	-	-	-	-	99.702
<b>Исправка на грешки во претходниот период</b>									
		55.306	-	45.975	-	-	-	-	99.702
<b>Состојба на 1 јануари тековната година/или затуба за тековната година/година 2012 – претпазено</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	(72.190) (72.190)
<b>Добиека или затуба за тековната година/година</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Трансфер на дел од резерви на спорнување за покривање на затубата</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Несопственики промени во капиталот</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нереализирани добиеки/затуби од материјални средства</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нереализирани добиеки/затуби од финансиски вложувања распределени за продажба</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Реализирани добиеки/затуби од финансиски вложувања распределени за продажба</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Останати несопственички промени во капиталот</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>									
		59.712	-	-	-	-	-	(59.712)	-
<b>Исплати на инвестична/стапа на сопствениците</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Останата распределба на сопствениците</b>									
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември тековната година/година 2012</b>									
		26	115.018	-	44.396	-	-	(59.712) (72.190)	27.512

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скогје**

**Виена Иншуренс Груп**

(сите износи се искажани во шилади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за промените во капиталот –Животно осигурување (продолжува)**

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Прими на емитирани акции	Резерви			Останати резерви	Вкупни резерви	Откупни спестени активи	Ревалоризациона резерва	Недостапенена добивка со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Запасни резерви	Стапуларни резерви	Резерви за спестени акции							
Состојба на 1 јануари тековната депонија година 2013		115.018	-	44.396	-	-	-	-	-	-	(59.712)	(72.190)	27.512
Исправка на грешки во претходниот период		115.018	-	44.396	-	-	-	-	-	-	-	41.355	27.512
Состојба на 1 јануари тековната депонија или загуба за тековната депонија година 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.497)	(72.190)
Добивка или загуба за тековната депонија година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.396	-
Трансфер на дел од резерви на спестност за покривање на загубата		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.497)
Несопствени промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположени за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположени за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати честопствени промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.316	72.190
Сопствени промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заполнувањето/запуштање на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на спестениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на чиниленца		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на спестениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната депонија година 2013	26	27.512	-	0	-	-	-	-	-	-	-	(3.497)	24.015

Забелешките на страна 27 до 99 се составен дел од финансиските извештаи

Акционерски капитал претставува номиниран капитал на Друштвото кој се формира со издавање на хартии од вредност на акционерите. Овој капитал се употребува за покривање на загубата после искористувањето на Резервите.

Резервите на Друштвото претставуваат неноминиран капитал кој се зголемува со распределба од нето добивката. Резервите се употребуваат за покривање на загубата и не се распределуваат на основачите освен при ликвидацијата на Друштвото. Во текот на 2012 год Друштвото изврши усогласување на разликата помеѓу номиналната вредност на акциите запишана во акционерската книга и онаа прикажана во книговодството на Друштвото. Оваа разлика потекнува од 1998 год кога во согласност со Законот за осигурување (Сл весник на РМ бр 49/97) и Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл весник на РМ бр 38/98) е извршена трансформација на општествениот капитал. Трансформацијата согласно горенаведените закони е извршена врз основа на извршената проценка на вредноста на Друштвото согласно методот на дисконтиран готовински тек.

Трансформацијата е извршена според сите важечки закони и подзаконски акти што е потврдено со сите потребни решенија и потврди добиени од Владата на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и надлежниот суд. Проценетата вредност на друштвото инесувала 71.729.594 германски марки односно 2.223.617.000 МКД. Оваа вредност согласно законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал била утврдена како основна главнина на Друштвото и согласно тоа биле издадени 717.296 акции. Вредноста на акционерскиот капитал во деловните книги изнесувала 1.046.332.690 МКД што значи дека проценетата вредност на Друштвото не била прикажана во сметководствената евиденција.

Факт е дека во моментот на трансформација на капиталот и во досегашното функционирање на Друштвото разликата помеѓу износот на основната главнина запишана во Статутот на Друштвото (и во Трговскиот регистар) и износот на акционерскиот капитал во сметководствените книги не претставувала пречка за солвентноста и ликвидноста на Друштвото и за секојдневното работење.

За да не дојде до некои идни непредвидени состојби и со цел да се заштити Друштвото и акционерите од аспект на контрола на ризик се направи усогласување на вредноста на акционерскиот капитал во Трговскиот регистар и акционерскиот капитал во сметководствените книги на ниво на Акционерскиот капитал запишан во Трговскиот регистар. Усогласувањето се направи со зголемување на акционерски капитал во вкупен износ од 1.173.755 илјади МКД со истовремено прокнижување со негативен износ на пренесена нераспоредена добивка и тоа во неживот 1.114.043 илјади МКД и во неживот 59.712 илјади МКД со што не се предизвика движење во износот на вкупниот капитал како и во износот на вкупната актива и пасива во деловните книги на Друштвото. Ова усогласување по предходно извршена проверка и потврда за објективноста од страна на овластен ревизор на изготвениот извештај за промена на капиталот беше потврдена на Собрание на акционери.

Предходно направеното усогласување на капиталот и негативниот износ кои се прокнижи во пренесена нераспоредена добивка, загубата остварена во 2012 година и пренесените непокриени загуби од предходни години во текот на 2013 година ја наложи потребата од покривање на вкупната загуба. На Собрание на акционери кое се одржа на 30.04.2013 година беше донесена одлука за покривање на загубата да се изврши врз основа на член 449 од Законот за трговски друштва односно со поедноставено намалување на капиталот. Со оваа

одлука се изврши намалување на номиналниот износ на една обична акција издадена од Друштвото со што бројот на издадени акции останува непроменет односно 717.462 обични акции. По намалувањето номиналната вредност на една акција се утврди на 20,084 Евра. Основната главнина на друштвото по намалување на вредноста на една акција се утврди на вкупен износ од 14,409,474,26 евра (717.462 акции по 20,084 евра) според среден курс на Народна банка на РМ на ден 30.04.2013 година (1 Евро од 61,6475 денари). Пријавата за упис на намалениот износ на основна главнина во Централниот регистар беше одобрена на 26.08.2013.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување**

ПОЗИЦИЈА	Износ во илјади денари	
	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>789.957</b>	<b>818.628</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	665.122	679.743
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	3.002	3.199
3. Приливи од учество во надомест на штети	866	424
4. Примени камати од работи на осигурување	24.976	28.132
5. Останати приливи од деловни активности	95.991	107.130
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>684.774</b>	<b>814.851</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	266.867	316.003
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	47.341	123.094
4. Надоместоци и други лични расходи	167.312	187.728
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	72.442	61.554
6. Платени камати	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	28.172	13.196
8. Останати одливи од редовни активности	102.640	113.276
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>105.183</b>	<b>3.777</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>73.467</b>	<b>72.096</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	3.658	5.292
2. Приливи по основ на материјални средства	17.303	5.003
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	44.884	43.491
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		9.772
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	5.847	5.654
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	998	1.898
8. Приливи од камати	777	986

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување (продолжува)**

ПОЗИЦИЈА	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>145.516</b>	<b>110.524</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства		3.153	4.577
2. Одливи по основ на материјални средства		107.558	105.947
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		34.805	
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>72.049</b>	<b>38.428</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		<b>2.729</b>	<b>8.491</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгочочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгочочни и краткорочни обврски		2.729	8.491
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		<b>3.107</b>	<b>19.256</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгочочни кредити и заеми и останати обврски		3.107	19.256
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		<b>(378)</b>	<b>10.765</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>		<b>866.153</b>	<b>899.215</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>		<b>833.397</b>	<b>944.631</b>
<b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>		<b>32.756</b>	<b>-</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>			<b>45.416</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>		<b>36.729</b>	<b>82.145</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ѕ. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	22	<b>69.485</b>	<b>36.729</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за паричниот тек- Животно осигурување**

ПОЗИЦИЈА	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	7.492	12.778	
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	4.809	8.125	
3. Приливи од учество во надомест на штети	-	-	
4. Примени камати од работи на осигурување	-	-	
5. Останати приливи од деловни активности	2.585	4.422	
	98	231	
	<b>41.643</b>	<b>37.294</b>	
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	28.985	37.228	
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-	
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	-	-	
4. Надоместоци и други лични расходи	-	-	
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	103	66	
6. Платени камати	-	-	
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	12.555	-	
8. Останати одливи од редовни активности	-	-	
	<b>34.151</b>	<b>24.515</b>	
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-	
2. Приливи по основ на материјални средства	-	-	
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-	
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	33.000	21.000	
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	-	1.364	
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-	
8. Приливи од камати	-	-	

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**Извештај за паричниот тек- животно осигурување (продолжува)**

ПОЗИЦИЈА	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2013	Претходна деловна година 2012
<b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		-	-
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Одливи по основ на материјални средства		-	-
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>33.000</b>	<b>22.364</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		-	-
<b>B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		-	-
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		-	-
<b>G. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>		<b>40.492</b>	<b>35.142</b>
<b>D. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>		<b>41.643</b>	<b>37.294</b>
<b>Г. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>		-	-
<b>E. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>		<b>1.151</b>	<b>2.152</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>		<b>1.535</b>	<b>3.687</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		-	-
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>		<b>384</b>	<b>1.536</b>

Финансиските извештаи прикажани на страна 3 до 26 се одобрени од Управниот одбор на 17 февруари 2014 година и беа потпишани во нивно име од:

Г-дин Бошко Андов  
Генерален Менаџер



**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**1. Општи информации**

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“ или “Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп,) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Македонија. Активностите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје -Виена Иншуренс Груп вклучуваат: осигурување на живот, осигурување од осигурување од последици на несреќен случај (незгода), здравствено осигурување, осигурување на моторни возила (каско), осигурување на шински возила, осигурување на воздухоплови, осигурување на пловни објекти, осигурување на стока во превоз, осигурување на имот од пожар и природни непогоди, други осигурувања на имот, осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови, осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти, осигурување од одговорност, осигурување на кредити, осигурување на гаранции, осигурување од финансиска загуба, осигурување од правна заштита и осигурување на туристичка помош.

Во согласност со законските регулативи, како и со Статутот на друштвото, во септември 2004 година Управниот Одбор на друштвото донесе Одлука според која друштвото повеќе нема да склучува договори за осигурување на живот.

Друштвото ќе продолжи да ги опслужува преостанатите делови од претходно потпишаните договори за осигурување на живот.

Акционер со квалификувано учество во Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп е австриската осигурителна компанија **Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe (VIG)**.

Од страна на VIG на ден 01.03.2013 год во Сл.весник на РМ бр 33 објавена е понуда за откуп на сите акции издадени од страна на Друштвото. По истекот на рокот предвиден во понудата од страна на Комисијата за хартии од вредност (на седница одржана на 29.03.2013 година) донесено е решение со кое понудата за откуп е утврдена како успешна (VIG откупи 92,9% од акциите со право на глас во Друштвото). Согласно одредбите од Законот за превземање на акционерски друштва и одредбите од Законот за хартии од вредност ,по исплата на средствата за продадените акции следуваше упис на VIG како нов акционер во акционеската книга на Друштвото која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Во однос на постапката за превземање на Друштвото, Одборот на директори ги превзема сите обврзувачки дејствија.

Друштвото ја врши својата дејност преку Генерална дирекција и 14 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2013 година ги извршува со 130 вработени во администрација и 64 вработени во продажба (2012: 131 вработени во администрација и 67 во продажба).

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, Закон за супервизија на осигурувањето и подзаконските акти донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, преку измена на Статутот на Друштвото, Друштвото во текот на 2013 година изврши промена во системот на управување. Поточно од едностепен систем се преструктуира во двостепен систем на управување. Претходното подразбира укинување на Одборот на директори и воспоставување на две нови тела Управен одбор и Надзорен одбор.

Адресата на седиштето е следната:

бул."11 Октомври" б.б.

1000 - Скопје

Република Македонија

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**2. Основа за изготвување на финансиските извештаи**

**(а) Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009 и 164/2010 и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010 и 141/2013, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 и 64/2011.

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2013 година беа одобрени за издавање од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 17 февруари 2014 година.

**2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)**

**(б) Основи за мерење**

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.

**(в) Функционална и известувачка валута**

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото, исказани во илјади денари.

**(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

**(д) Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски исказани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски исказани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски исказани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)**

**(д) Трансакции во странска валута (продолжува)**

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2013 и 2012 година беа како што следи:

	<b>2013</b> <b>МКД</b>	<b>2012</b> <b>МКД</b>
УСД	44,63	46,65
ЕУР	61,51	61,50
АУД	39,63	48,46
ГБП	73,54	75,28

### **3. Значајни сметководствени политики**

Значајните сметководствени политики, применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 Декември 2013 година, се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и се следните:

#### **3.1 Договорите за осигурување и реосигурување**

##### **(i) Осигурување**

Договорот за осигурување е договор според кои едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кој произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по осигурување се соодветни.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат :

- да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици ,како кредитен ризик,ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот.

##### **(ii) Реосигурување**

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратоците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради оштетување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Бидејќи друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукутација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

#### **3.1.1 Признавање и мерење**

##### *Премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработка од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Кај краткорочните договори за осигурување со еднократна уплата, бруто полисираната премија се признава во моментот на плаќање, и истата се намалува за износот на неочекуваниот ризик во договорот.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

##### *Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

#### *Штети*

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период, трошоци за извид и процена на штети направени од надворешни проценители, заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штети во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

#### *Тест за соодветност на обврската*

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

#### *Побарувања и обврски од осигурување*

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.2 Приходи**

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

##### **3.2.1 Резултат од основната дејност**

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се исказуваат како приход во годината во која .

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

##### **3.2.2 Приходи од вложувања**

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по фер вредност преку билансот на успех, се признати како „приход од камати“ во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна каматна стапка е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

##### **3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии**

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.3 Расходи**

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

Друштвото треба да ги обелодени информациите кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување во делот на усогласување на промените во обврските за осигурување поврзани со одложени трошоци за стекнување.

Друштвото треба да ја утврди вредноста на обврските за осигурување по основ на трошоците за стекнување. Истата треба да ја корегира за одложените трошоци за стекнување. Пресметката за утврдување на одложените трошоци за стекнување ке се врши од страна на секторот за сметководство во согласност со актуарите.

Движењето на одложените трошоци за стекнување ке се признава преку Билансот на успех.

#### **3.4 Користи за вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој ги дава друштвото во размена на извршените услуги од страна на вработените, како краткорочни користи, користи по престанок поради прекин на вработување.

Друштвото во текот на неговото секојдневно оперативно работење врши исплата во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок. Истите се пресметуваат врз основа на бруто плати а во согласност со законските прописи.

Друштвото не работи со пензиски шеми и нема обврска во однос на пензиите.

Друштвото не е обврзано да обезбеди понатамошни бенефиции за сегашните и поранешните работници.

Друштвото исто така врши исплата на надоместоци на вработените во согласност со постојните законски обврски.

### **3.5 Даноци**

Друштвото не треба да плати данок на добивка на неговата добивка пред оданочување (заработка од 1 јануари 2009 година) додека таа добивка не се распределат во форма на дивиденда или други форми на распределување на добивката. Доколку се плати дивиденда, треба да се плати 10% данок во моментот на исплата на дивиденда без оглед дали во парична или во непарична форма. Освен од распределбата на дивиденди, данок се плаќа и на непризнаените даночни расходи направени во фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит или други даночни олеснувања. Данокот на непризнаените трошоците се прикажува во билансот на успех за годината.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**3.6 Нематеријални средства**

**a) Класификација**

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил (goodwill).

**б) Почетно признавање**

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе бидат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат. Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтерот во однос на извornата варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтерот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

**в) Мерење по почетно признавање**

По почетното признавање, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување.

**г) Корисен век на употреба**

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба, односно во периодите во кој се очекуваат економските користи, но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба, а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

#### **3.7 Материјални вложувања**

##### **а) Класификација**

###### **Земјиште**

Признавањето на земјиштето на кое се лоцирани градежните објекти сопственост на Друштвото се врши според вредноста на стекнување.

Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање.

На земјиштето на се врши пресметка на амортизација.

Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

Материјалните средства се средства коишто:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги, за изнајмување на други или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

##### **б) Почетно признавање и корисен век на употреба**

Материјалните средства се признаваат по набавна вредност, под услов истата да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, за да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до куповната цена.

Трошоците за секојдневно сервисирање на материјалните средства не се признаваат во сметководствената вредност на средството, туку овие трошоци се признаваат во добивката или загубата како што настануваат.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

- Градежни објекти	40 години
- Мебел и опрема	5-20 години
- Компјутери	4 години
- Патнички возила	4 години

**в) Вреднување по почетното признавање на недвижности**

За вреднување на недвижности – згради по почетното признавање се применува моделот на ревалоризација (фер вредност), во согласност со МСС 16.

По почетното признавање, недвижностите чија вредност може со сигурност да се утврди, се вреднуваат според ревалоризациониот износ кој претставува фер (објективна) вредност на датумот на ревалоризирање (датумот на проценка), намалена за последователната акумулирана амортизација и соодветната акумулирана загуба поради обезвреднување.

Ревалоризација на средствата се врши доволно редовно за сметководствената вредност да не се разликува значително од фер вредноста во Извештајот за финансиската состојба.

Кога недвижноста се ревалоризираат акумулираната амортизација на датумот на ревалоризација се искажува пропорционално на промената на бруто сметководствената вредност на средството.

Фер вредноста на средствата се утврдува со проценка од страна на квалификуван, овластен проценител. Во некои случаи проценката може да се изврши и од комисија која ќе биде именувана од управителот (менаџерот) на друштвото.

Материјалните вложувања до 2004 година се ревалоризираа на крајот на годината со примена на коефициентите на пораст на цените на индустриските производи на набавната или ревалоризираната вредност како и на исправка на вредноста, како би се добила приближна вредност за замена на основната вредност. Ефектот од ревалоризацијата се евидентира во ревалоризационата резерва. Од тој момент во наредните години за градежните објекти, депрецијација се пресметува на ревалоризираната вредност, која претставува нејзина објективна вредност на датумот на ревалоризацијата по утврдените стапки ,по пропорционална метода.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен модел, имено средството се евидентира по набавна вредност минус акумулираната депрецијација и акумулираниите загуби поради обезвреднување.

Депрецијацијата на останатите материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се пресметува амортизација (депрецијација). На крајот од процесот, сите акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјалните средства и опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Амортизацијата (депрецијацијата) се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи се додека вредноста на средствата не се надомести целосно. Применетите годишни стапки на амортизација се следните:

Градежни објекти	2.5%
Мебел и опрема	5-20%
Компјутери	25%
Патнички возила	25%

Кога ќе се надомести вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата (депрецијацијата) истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифира како средство наменето за продажба во согласност со соодветните одредби на овие сметководствени политики.

**а) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема**

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под закуп, се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел, а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на закупеното средство.

Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреба, кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**3.8 Вложувања во недвижности**

Вложувања во недвижност се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработка на наемници или за зголемување на капиталот или и за двете заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото за вршење на редовниот тек на работењето.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и последователно се водат по набавна цена намалена за амортизација. Набавната вредност на купени вложувања во недвижности ја содржат нивната набавна цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат на пример професионалните такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности и други трансакциски трошоци.

Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на градежните објекти треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2.5%.

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува Друштвото.

Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при отуѓување или кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото отуѓување.

Критериум за разликување на вложувањата во недвижности кој се користат за обавување на дејноста и недвижности кој не се користат за обавување на дејноста ќе се зема поделбата на нето корисна површина на недвижностите според просторот на користење и расположивиот простор за издавање. Ревидирање на процентите ќе се врши еднаш годишно.

За вреднување на недвижности по почетното признавање се применува модел на набавна вредност. Имено Друштвото ги мери сите свои вложувања во недвижности во согласност со барањата на МСС 16 за тој модел.

По почетното признавање како средство ставката на недвижности треба да се евидентира по нејзината набавна вредност минус акумулирана амортизација и акумулирана загуба поради обезвреднување

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**3.9 Финансиски вложувања**

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

*a) Средства кои се чуваат до достасување*

Друштвото ги класификува во средствата кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи издадени од Министерство за финансии

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на тргување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна вредност, којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективната каматна стапка.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се оштетени или се депризнаени.

*b) Средства расположливи за продажба*

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Како средства расположиви за продажба, кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргуваче, по нивната набавна вредност, којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството, се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).

По почетното признавање, најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или отуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“.

Во моментот на депризнање на финансиските средства расположиви за продажба акумулативната добивка или загуба, претходно призната во капиталот, како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за средството, се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се користи тековната куповна цена, освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери, се мерат според набавната вредност, намалени за загуби поради оштетувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на организирани пазари и чија доспеаност не е значајна, по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност, Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми, чија важност се намалува последователно:

- Соловентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови на издавачот;
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност, како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;
- б) го пренесува финансиското средство.

#### **в) Депозити, заеми и останати пласмани**

Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во износ на неотписана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

*а) Загуби поради оштетување*

*(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност*

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за оштетеност на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Друштвото го разгледува доказот за оштетеност на индивидуална и на групна основа. Сите индивидуално значајни финансиски средства се проценуваат на индивидуална основа за загуба поради оштетување. Сите индивидуално значајни средства кои не се индивидуално оштетени потоа се проценуваат групно за оштетување кое настанало, но не било идентификувано. Средствата кои не се индивидуално значајни се проценуваат групно за оштетување со нивно групирање (за финансиските средства евидентирани по амортизирана набавна вредност) според слични карактеристики на кредитен ризик.

Објективен доказ дека финансиските средства се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктуирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротидале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

Загубата поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи, дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектираат во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

*(ii) Средства класифицирани како расположливи за продажба*

На секој датум на билансот на состојба, Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Во тој случај, кај средствата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот, кумултивната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност, намалена за било која загуба поради оштетување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот ( во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност, се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должностички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата поради оштетување се ослободува преку билансот на успех.

Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се оштетени. Загубата поради оштетување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања, последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

#### **д) Депризнавање**

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

### **3.10 Краткорочни побарувања**

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се исказуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

### **3.11 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на беззначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност, која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.11 Парични средства и парични еквиваленти (продолжува)**

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жито сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

#### **3.12 Активни временски разграничувања**

Однапред платените трошоци за идни периоди се исказуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат исказани на соодветна сметководствена исправа.

#### **3.13 Капитал и резерви**

##### **a) Капитал**

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се исказува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Стекнатите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични и приоритетни акции, кои имаат номинална вредност од 20.084 ЕУР по акција. Сите издадени акции се платени во целост.

Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**3.13 Капитал и резерви (продолжува)**

**б) Резерви**

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената добивка исказана по финансиските извештаи, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположиви за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради оштетување и добивките и загубите од курсните разлики, кои се признаваат во билансот на успех).

*Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка*

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижност се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е отуѓена.

Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува на акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

**в) Добивка или загуба**

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Друштвото.

**(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба**

Во деловните книги посебно се исказува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно исказаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Органите на управување, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**3.13 Капитал и резерви (продолжува)**

**в) Добивка или загуба (продолжува)**

**(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба (продолжува)**

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

**(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година**

Добивката или загубата во тековната година во билансот се исказува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни ставки.

**3.14 Резервирања**

**3.14.1 Технички резерви**

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви, кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети
- 4) други технички резерви.

**(i) Резерви за преносни премии**

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.

Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (*pro rata temporis*) за календарска година од 360 дена.

### 3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

#### 3.14 Резервирања (продолжува)

##### 3.14.1 Технички резерви (продолжува)

###### (ii) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

###### (iii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се появил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирани отштетни барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неливидирани штети, ги вклучуваат и проценети обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

###### (iv) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

#### 3.14.2 Математичка резерва

Математичка резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на друштвото за осигурување кои произлегуваат од договорите за животно осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори.

Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги во предвид сите идни обврски на друштвото за осигурување кои произлегуваат од поединчните договори за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- 1) гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- 2) бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници без оглед на видот на тие бонуси;
- 3) сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување и
- 4) трошоци, вклучувајќи провизии.

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.14.2 Математичка резерва (продолжува)**

Признаениот износ на резервирање треба да биде најдобрата проценка на издаток баран за подмирување на сегашна обврска на датумот на билансот на состојба. Идни настани кој можат да влијаат на износот потребен за подмирување на обврската треба да бидат одразени на износот на резервирањето. Резервирањата се користат само за издатоци кој биле почетно признаени. Не смее да се признае како обврска било какво резервирање за идни побарување кој произлегле од договори за осигурување кој не постоеше на датумот на известувањето.

#### **3.14.3 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност)**

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија, и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите Друштвото формира посебна резерва.

Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Репограмираните побарувања во договор со должникот се класифицираат спрема првобитниот датум на доспевање.

Репограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор

Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100% .

Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од :

- Категорија А -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 30 дена ;
- Категорија Б -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 60 дена
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 120 дена
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 до 270 дена.
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 до 365 дена
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 365 дена

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

<b>Група на побарувања</b>	<b>Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот</b>	<b>Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)</b>
A	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%
Д	од 271 до 365 дена	71%-90%
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдените износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

#### **3.15 Пасивни временски разграничувања**

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

#### 4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) *Технички и математички резерви од договори за неживотно и животно осигурување*

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврдат техничките и математичките резерви по договори за осигурување, кои се доволни за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на непријавени штети и пријавени, а неисплатени штети, постои можност да исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за истата.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации, ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети,
- проценети обврски за настанати но непријавени штети,
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

**(a) Резерва за настанати и пријавени, но сеуште не решени штети ('IBNS'- *Inurred but not settled*)**

Износот на резервацијата за настанати и пријавени, но се уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата, за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети, се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите, се користат следниве пресметки за висина на штети од:

#### **4. Сметководствени проценки (продолжува)**

- проценителите на штети по видови на осигурување; и
- кога се работи за нематеријална штета, ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација, а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата, а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработка, надоместоци за социјално осигурување и слично), се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените настанати, но се уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента, се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност; и
- процена на исплатата за идните ренти.

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента, задолжително се користат таблициите за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервиралиот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година, а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани, остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

#### 4. Сметководствени проценки (продолжува)

##### **(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- *Incurred but not reported*)**

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци.

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder),
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација),
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и проектираниот очекуван број на штети,
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата,
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода, и
- Други актуарски методи.

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци. Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

##### **(в) Резервација за трошоци за обработка на штети**

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покритие на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 1,5% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**4. Сметководствени проценки (продолжува)**

Висината на минималниот коефициент за пресметување на резервацијата за индиректни трошоци за обработка на штети. Друштвото ќе ја утврдува со посебна одлука на Управниот одбор.

**г) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и соловентност со сопствениот капитал на 31 декември 2013 година и 31 декември 2012 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2013	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на соловентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	87,288	1,248,042	<b>124,639</b>	<b>1001%</b>	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)-неживот и живот	88,991	1,249,745	<b>124,639</b>	1003%	1%
Принос од вложувања (-200 п.п.)-неживот и живот	85,585	1,246,339	<b>124,639</b>	1000%	-1%
2% зголемување на останати расходи- неживот и живот	86,613	1,247,367	<b>124,639</b>	1001%	-1%
2% намалување на останати расходи- неживот и живот	87,963	1,248,717	<b>124,639</b>	1002%	1%
2% зголемување на настанати штети –неживот и живот	81,907	1,242,661	<b>124,639</b>	997%	-4%
2%намалување на настанати штети –неживот и живот	92,669	1,253,423	<b>124,639</b>	1006%	4%
31 декември 2012	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на соловентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	<b>(237.210)</b>	<b>1.065.875</b>	<b>125.149</b>	852%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)-неживот и живот	(234.579)	1.068.506	125.149	854%	2%
Принос од вложувања (-200 п.п.)-неживот и живот	(239.841)	1.063.244	125.149	850%	(2%)
2% зголемување на останати расходи- неживот и живот	(242.144)	1.060.941	125.149	848%	(4%)
2% намалување на останати расходи- неживот и живот	(232.276)	1.070.809	125.149	856%	4%
2% зголемување на настанати штети –неживот и живот	(243.842)	1.059.243	125.149	846%	(5%)
2%намалување на настанати штети –неживот и живот	(230.578)	1.072.507	125.149	857%	5%

## 5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризика. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежне да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Управниот одбор..

### 5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбилноста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искусството покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични договори за осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

#### *Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување*

Со ова контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за прием во осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евидентија и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

## **5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на компанијата. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

### ***Стратегија за реосигурување***

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал. Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се исказуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

### **5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување**

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

## **5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

### **(а) Географска и секторска концентрација**

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување, онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

### **(б) Концентрација од многу сериозни, ретки настани**

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случајето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури, потребно е посебно одобрување од раководството.

Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

## **5.2 Управување со финансиски ризик**

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

### **5.2.1 Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатствува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Осигурување Македонија управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на соловентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот. Осигурување Македонија со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

**Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување**

	2013		2012	
	Живот	Неживот	Живот	Неживот
Финансиски средства				
- Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	176.826	-	156.412
- Должнички хартии од вредност расположиви за продажба	19.944	14.986		
- Сопственички инструменти расположиви за продажба	-	18.603	-	26.148
- Орочени депозити	45.000	568.200	98.000	571.751
Средства од реосигурување	-	10.258	-	9.636
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	-	198.853	-	207.693
Останати побарувања	1.520	62.804	4.701	54.779
Парични средства и паричен еквивалент	384	69.485	1.536	36.730
<b>Вкупно</b>	<b>66.848</b>	<b>1.120.015</b>	<b>104.237</b>	<b>1.063.149</b>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2013 и 2012 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

Како што е прикажано во табелата 16,75% (2012: 17,79%) од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, 51,67% (2012: 57%) се однесуваат на орочени депозити (животно и неживотно осигурување).

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, должнички хартии од вредност расположиви за продажба - државни оврзници издадени од Република Македонија и должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи издадени од Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото од неживотно осигурување се инвестиирани 496.200 илјади МКД во големи банки а 72.000 илјади МКД во средни банки, додека од животно осигурување 40 тмилиони МКД во големи банки, а 5 милиони МКД во средни банки во Р.Македонија. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од A+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

Структурата на доспеаноста на Побарување по основ на премии и регреси презентирана подолу:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Ишуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

## 5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Опис на позиција	Недостапени	Достапни до 30 дена		Достапни от 31 до 60 дена		Достапни од 61 до 120 дена		Достапни од 121 до 270 дена		Достапни од 271 до 365 дена		Достапни над 365 дена		Вкупно достапни побарувачи										
		Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност на побар.	Сегашна вредност на побар.											
<b>по основ на премија</b>														<b>Вкупно</b>										
незадори	104,447	27,306	-	27,306	19,538	1,954	27,082	8,395	18,686	48,109	24,535	23,573	14,568	10,343	4,225	472,070	-	608,672	517,297	91,375	188,140	195,622		
задраствено	31,855	5,475	-	5,475	2,630	263	2,367	3,534	1,095	2,438	3,758	1,917	1,842	1,612	1,145	468	46,216	46,216	-	63,226	50,636	12,590	8,668	44,445
касии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
моторни возила	5,554	2,032	-	1,697	170	1,527	2,384	739	1,645	5,159	2,631	2,528	1,987	1,411	576	69,957	69,957	-	83,216	74,908	8,308	36,694	13,862	
касии шински возила	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
касии возауопловни објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
карго	934	154	-	154	145	14	130	266	83	184	439	422	201	143	58	11,631	11,631	-	13,256	12,310	949	6,598	1,883	
пожар и друг опасни објекти	10,375	2,232	-	2,232	1,830	183	1,647	3,555	1,102	2,453	6,423	3,276	3,147	1,955	1,388	567	201,543	201,543	-	217,539	207,493	10,047	109,269	20,421
остаток	25,078	5,045	-	5,045	4,296	427	3,839	3,681	1,141	2,540	10,701	5,244	2,269	1,611	656	61,953	61,953	-	87,916	70,589	17,326	13,418	42,404	
АО (вкупно)	26,947	11,671	-	11,671	8,579	858	7,721	13,061	4,049	9,012	19,061	9,721	9,340	6,182	4,389	1,793	51,434	51,434	-	109,988	70,451	39,537	10,374-	66,484
отговорност возауопловни објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,630	17,630	-	1,826	-
одговорност пловни објекти општи	15	-	-	-	-	6	2	4	28	14	14	21	-	-	-	-	-	-	55	37	18	-	33	
одговорност кредити	3,484	298	-	298	263	26	236	232	72	160	1,388	708	680	277	197	80	3,665	3,665	-	6,122	4,668	1,454	359	4,938
гражданини финансиски затуби	49	63	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
правна заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
туристичка помош	156	335	-	335	126	13	114	361	112	249	722	368	354	83	59	24	2,676	2,676	-	4,303	3,227	1,076	372	1,232
по основ на ретрес	-	498	-	498	1,973	197	1,776	584	181	403	1,935	987	948	1,147	814	333	22,576	22,576	-	28,713	24,756	3,957	15,112	3,957
<b>ВКУПНО</b>	<b>104,447</b>	<b>27,804</b>	-	<b>27,804</b>	<b>21,511</b>	<b>2,151</b>	<b>19,360</b>	<b>27,666</b>	<b>8,576</b>	<b>19,089</b>	<b>50,044</b>	<b>25,522</b>	<b>24,522</b>	<b>15,715</b>	<b>11,157</b>	<b>4,557</b>	<b>494,646</b>	<b>494,646</b>	-	<b>631,385</b>	<b>542,053</b>	<b>95,332</b>	<b>203,252</b>	<b>199,779</b>

## **5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

### **Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи**

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во 2013 Друштвото има побарување по основ на штети од VIG RE.

Во текот на 2012 Осигурување Македонија изврши усогласување и пребивање на меѓусебните побарувања и обврски со QBE Reinsurance (Europe) Limited Побарувањата и обврските по основ реосигурување беа вклучени во усогласувањето.

#### **5.2.2 Пазарен ризик**

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик

##### **5.2.2.1 Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтираны и се некаматоносни.

##### **Заеднички обврски**

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигуриани возила. Дополнително. Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

(cumе износи се искажани во итјади денари, доколку поинаку не е назначено)

## **Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обрски – Неживотно осигурување**

Инструменти со променлива каматна стапка	Вкупно	1 до 3 месеци до 1 година		1 до 5 години		Повеќе од 5 години	Некаматоносни
		месец	месеци	години	години		
<b>Средства</b>							
Финансиски вложувања							
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	176.826	-	-	11.812	165.014	-	-
Финансиски вложувања расположиви за продажба	33.589				-	14.985	18.604
- Орочени депозити	568.200	-	90.000	35.000	443.200	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	10.258	-	-	-	-	-	10.258
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	198.853	-	-	-	-	-	198.853
Останати побарувања	62.804	-	-	-	-	-	62.804
Парични средства и парични еквиваленти	69.485	-	-	-	-	-	69.485
<b>Обврски</b>							
Бруто технички резерви	(538.173)	-	-	-	-	-	(538.173)
Обврски по основ на реосигурување	(14.496)	-	-	-	-	-	(14.496)
Обврски спрема осигуреници	(1.088)	-	-	-	-	-	(1.088)
Останати обврски	(233.159)	-	-	-	-	-	(233.159)
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>							
	-	90.000	46.812	608.214	14.985	-	(426.912)
		(333.099)					

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување**

**Инструменти со фиксна каматна стапка**

Средства	Инструменти со променлива каматна стапка		До 1 месец		1 до 3 месеци до 1 година		1 до 5 години		Повеќе од 5 години		Некаматносни
	Вкупно	Вкупно	месец	месеци	година	години	погодни	години	5 години	погодни	
<b>Средства</b>											
Финансиски вложувања											
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	156.412	-	29.677	126.735	-	-	-	-	-	-	
- Орочени депозити	571.751	-	91.551	222.200	258.000	-	-	-	-	-	
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	9.636	-	-	-	-	-	-	-	-	9.636	
Побарувања од работни на осигурување и реосигурување	207.693	-	-	-	-	-	-	-	-	207.693	
Останати побарувања	54.779	-	-	-	-	-	-	-	-	54.779	
Парични средства и парични еквиваленти	36.730	-	-	-	-	-	-	-	-	36.730	
<b>Обврски</b>											
Бруто технички резерви	(552.328)	-	-	-	-	-	-	-	-	(552.328)	
Обврски по основ на реосигурување	(2.018)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.018)	
Обврски спрема осигуреници	(396)	-	-	-	-	-	-	-	-	(396)	
Останати обврски	(236.227)	-	-	-	-	-	-	-	-	(236.227)	
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(246.032)</b>	<b>-</b>	<b>121.228</b>	<b>348.935</b>	<b>258.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(482.131)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Животно осигурување**

	Инструменти со фиксна каматна стапка					
	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматносни
31 декември 2013 година	Вкупно	месец	месеци	години		
<b>Средства</b>						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	45.000	-	-	-	45.000	-
- Орочени депозити						
- Финансиски вложувања расположиви за продажба	19.944				19.944	
Средства за реосигурување						
Техничките резерви						
Побарувања од работни на осигурување и реосигурување	1.520					
Останати побарувања						
Парични средства и парични еквиваленти	384					
<b>Обврски</b>						
Бруто технички резерви	(46.203)					
Обврски по основ на реосигурување	-					
Обврски спрема осигуреници						
Останати обврски	(620)					
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>						
	<b>(22.025)</b>				<b>64.944</b>	
						<b>(44.919)</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Животно осигурување**

	Инструменти со фиксна каматна стапка					
	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматносни
31 декември 2012 година	Вкупно	Вкупно	Вкупно	Вкупно	Вкупно	Вкупно
<b>Средства</b>						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	98.000	-	9.000	45.000	44.000	-
- Орочени депозити						
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работни на осигурување и реосигурување	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	4.701	-	-	-	-	4.701
Парични средства и парични еквиваленти	1.536	-	-	-	-	1.536
<b>Обврски</b>						
Бруто технички резерви	(70.086)	-	-	-	-	(70.086)
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	(368)	-	-	-	-	(368)
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(33.783)</b>	<b>-</b>	<b>9.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-</b>
						<b>(64.217)</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

***Сензитивна анализа на промени на каматните стапки – неживотно осигурување***

На 31 декември 2013 Друштвото има каматносни депозити во износ од МКД 568.200 илјади (2012: МКД 571.751 илјади), МКД 176.826 илјади државни записи (2012: МКД 156.412) и државни обврзници 14.986 илјади (2012: нема). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување, доколку каматните стапки на депозитите се поголеми/помали за 0.5%, а останатите променливи останат непроменети, добивката на Друштвото заклучно со 31 декември 2013 ќе се зголеми/намали за МКД 1.262 илјади (2012: загубата ќе се намали/зголеми за МКД 2.859 илјади).

***Сензитивна анализа на промени на каматните стапки – животно осигурување***

На 31 декември 2013 Друштвото има каматносни депозити во износ од МКД 45.000 илјади (2012: МКД 98.000 илјади) и државни обврзници. Останатите позиции од билансот на состојба се некаматносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување, доколку каматните стапки се поголеми/помали за 0.5% а останатите променливи останат непроменети загубата на Друштвото заклучно со 31 декември 2013 ќе се намали/зголеми за МКД 231 илјади (2012: загубата ќе се намали/зголеми за МКД 490 илјади).

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**5.2.2.2 Девизен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви. Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра, американски долари, фунти и швајцарски франци. Најголем дел од средствата и обврските се во евра и фунти. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2013 од страна на НБРМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредностна средства и обврските, по валути.

**31 декември 2013**

Неживот	МКД	ЕУР	ГБП	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	176.826	-	-	-	<b>176.826</b>
Финансиски вложувања расположиви за продажба	18.603	14.986	-	-	<b>33.589</b>
Орочени депозити	568.200	-	-	-	<b>568.200</b>
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	10.258	-	-	-	<b>10.258</b>
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	196.769	429	-	1.655	<b>198.853</b>
Останати побарувања	43.405	19.172	-	227	<b>62.804</b>
Парични средства и парични еквиваленти	64.064	4.889	7	525	<b>69.485</b>
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.078.125</b>	<b>39.476</b>	<b>7</b>	<b>2.407</b>	<b>1.120.015</b>
Бруто технички резерви	538.173	-	-	-	<b>538.173</b>
Обврски по основ на реосигурување	11.353	120	-	3.023	<b>14.496</b>
Обврски спрема осигуреници	1.088	-	-	-	<b>1.088</b>
Останати обврски	42.713	11.678	141.222	37.546	<b>233.159</b>
<b>Вкупно обврски</b>	<b>593.327</b>	<b>11.798</b>	<b>141.222</b>	<b>40.569</b>	<b>786.916</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>484.798</b>	<b>27.678</b>	<b>(141.215)</b>	<b>(38.162)</b>	<b>333.099</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**  
**31 декември 2012 - Неживот**

	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	156.412	-	-	-
Орочени депозити	571.751	-	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	9.636	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	187.089	20.550	-	-
Останати побарувања	34.508	20.271	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	33.928	2.238	564	564
<b>Вкупно средства</b>	<b>993.324</b>	<b>43.059</b>	<b">-</b">	<b>564</b>
Бруто технички резерви	552.328	-	-	-
Обврски по основ на реосигурување	967	278	-	773
Обврски спрема осигуреници	396	-	-	-
Останати обврски	41.220	11.610	144.563	38.834
<b>Вкупно обврски</b>	<b>594.911</b>	<b>11.888</b>	<b>144.563</b>	<b>39.607</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>398.413</b>	<b>31.171</b>	<b>(144.563)</b>	<b>(39.043)</b>

**31 декември 2013- Живот**

	МКД	ЕУР	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	-	-	-
Орочени депозити	45.000	-	45.000
Финансиски вложувања расположиви за продажба	-	19.944	19.944
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-
Останати побарувања	1.520	-	1.520
Парични средства и парични еквиваленти	384	-	384
<b>Вкупно средства</b>	<b>46.904</b>	<b>19.944</b>	<b>66.848</b>
Бруто технички резерви	46.203	--	46.203
Обврски по основ на реосигурување	-	--	-
Обврски спрема осигуреници	-	--	-
Останати обврски	620	-	620
<b>Вкупно обврски</b>	<b>46.823</b>	<b>--</b>	<b>46.823</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>81</b>	<b>19.944</b>	<b>20.025</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

<b>31 декември 2012- Живот</b>	<b>МКД</b>	<b>ЕУР</b>	<b>Вкупно</b>
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	-	-	-
Орочени депозити	98.000		<b>98.000</b>
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-
Останати побарувања	4.701		<b>4.701</b>
Парични средства и парични еквиваленти	1.536	-	<b>1.536</b>
<b>Вкупно средства</b>	<b>104.237</b>	-	<b>104.237</b>
Бруто технички резерви	70.086	--	<b>70.086</b>
Обврски по основ на реосигурување	-	--	-
Обврски спрема осигуреници	-	--	-
Останати обврски	368		<b>368</b>
<b>Вкупно обврски</b>	<b>70.454</b>	--	<b>70.454</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>33.783</b>	-	<b>33.783</b>

***Ризик од промени во девизните курсеви – неживотно осигурување***

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и ГБП. Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукутациите на девизните курсеви.

На 31 декември 2013 година Друштвото има позитивна нето изложеност во ЕУР во износ од МКД 27.678 илјади, негативна нето изложеност во ГБП во износ од МКД 141.215 илјади, како и негативна нето изложеност во други валути во износ од МКД 38.162 илјади за неживотното осигурување (2012: позитивна нето изложеност во ЕУР во износ од МКД 31.171 илјади, негативна нето изложеност во ГБП во износ од МКД 144.563 илјади, како и негативна нето изложеност во други валути во износ од МКД 39.044 илјади за неживотното осигурување). Во животно осигурување Друштвото има позитивна нето изложеност во ЕУР во износ од МКД 19,944 илјади МКД .

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2013 доколку дојде до 0,5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР и ГБП во однос на МКД, добивката пред оданочување за дванаесет месечен период, заклучно со 31 декември 2013 година ќе се намали/зголеми за за МКД 706 илјади (2011: загубата пред оданочување ќе се зголеми/намали - МКД 567 илјади).

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**5.2.3 Ризик на цената на капиталот**

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукутира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргувanje. Друштвото има капитални вложувања кои не се за тргувanje и кои подлежат на ризик на цената на капиталот.

Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

На 31 декември, ако цената на капиталот се зголеми/намали за 10%, а останатите променливи останат непроменети, добивката пред оданочување за дванаесет месечен период, заклучно со 31 декември 2013 ќе се зголеми/намали за МКД 1.860 илјади (2012: загуба пред оданочување ќе се зголеми/намали МКД 2.615 илјади).

## **5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

### **5.2.4 Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

#### **Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**Старосна анализа- Неживотно осигурување**

31 декември 2013	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
<b>Средства</b>						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	11.812	165.014	-	-	<b>176.826</b>
- Финансиски вложувања расположиви за продажба	-	-	33.589	-	-	<b>33.589</b>
- Орочени депозити	90.000	35.000	443.200	-	-	<b>568.200</b>
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	10.258	-	-	<b>10.258</b>
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	134.784	36.271	27.798	-	-	<b>198.853</b>
Останати побарувања	25.946	10.708	14.705	11.445	-	<b>62.804</b>
Парични средства и парични еквиваленти	69.485	-	-	-	-	<b>69.485</b>
	<b>320.215</b>	<b>93.791</b>	<b>660.975</b>	<b>45.034</b>	-	<b>1.120.015</b>
<b>Обврски</b>						
Бруто технички резерви	8.619	14.004	391.441	66.148	57.961	<b>538.173</b>
Обврски по основ на реосигурување	-	14.496	-	-	-	<b>14.496</b>
Обврски спрема осигуреници	849	63	176	-	-	<b>1.088</b>
Останати обврски	-	34.103	7.641	-	191.415	<b>233.159</b>
	<b>9.468</b>	<b>62.666</b>	<b>399.258</b>	<b>66.148</b>	<b>249.376</b>	<b>786.916</b>
<b>Нето ликвидност</b>	<b>310.747</b>	<b>31.125</b>	<b>261.717</b>	<b>(21.114)</b>	<b>(249.376)</b>	<b>333.099</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**Старосна анализа- Неживотно осигурување (продолжува)**

31 декември 2012	До 1 месец	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно	
	1-3 месеци	месеци	години	години		
<b>Средства</b>						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	29.677	126.735	-	-	156.412	
- Орочени депозити	91.551	222.200	258.000	-	571.751	
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	9.636	-	9.636	
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	144.624	35.632	27.437		207.693	
Останати побарувања	12.125	18.656	10.969	13.029	54.779	
Парични средства и парични еквиваленти	36.730	-	-	-	36.730	
	<b>314.707</b>	<b>403.223</b>	<b>306.042</b>	<b>13.029</b>	<b>- 1.037.001</b>	
<b>Обврски</b>						
Бруто технички резерви	-	39.041	312.568	200.719	552.328	
Обврски по основ на реосигурување		-	-	2.018	2.018	
Обврски спрема осигуреници	-		343	53	396	
Останати обврски	28.456	1.510	10.073	- 196.188	236.227	
	<b>28.456</b>	<b>40.551</b>	<b>322.984</b>	<b>202.790</b>	<b>196.188</b>	
					<b>790.969</b>	
<b>Нето ликвидност</b>	<b>286.250</b>	<b>362.672</b>	<b>(16.942)</b>	<b>(189.761)</b>	<b>(196.188)</b>	
					<b>246.032</b>	

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**Старосна анализа- Животно осигурување (продолжува)**

	31 декември 2013	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	години	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
<b>Средства</b>								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-	-	-	-	-	-
- Финансиски вложувања расположиви за продажба		-	-	19.944	-	-	-	<b>19.944</b>
- Орочени депозити	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	1.520	-	-	-	-	-	1.520
Парични средства и парични еквиваленти	384	-	-	-	-	-	-	384
	<b>384</b>	<b>1.520</b>	<b>64.944</b>					<b>66.848</b>
<b>Обврски</b>								
Бруто технички резерви	7.768	4.786	11.691	15.737	6.220	46.203		
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	620	-	-	-	-	-	620
	<b>7.768</b>	<b>5.406</b>	<b>11.691</b>	<b>15.737</b>	<b>6.220</b>	<b>46.823</b>		
<b>Нето ликвидност</b>	<b>(7.384)</b>	<b>(3.886)</b>	<b>53.252</b>	<b>(15.737)</b>	<b>(6.220)</b>	<b>20.025</b>		

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

31 декември 2012	До 1 месец	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања					
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	9.000	45.000	44.000	-	98.000
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви					
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	4.701	-	-	4.701
Парични средства и парични еквиваленти	1.536	-	-	-	1.536
	<b>10.536</b>	<b>49.701</b>	<b>44.000</b>	-	<b>104.237</b>
<b>Обврски</b>					
Бруто технички резерви	70.086	-	-	-	70.086
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	368	-	-	368
	<b>70.086</b>	<b>368</b>	-	-	<b>70.454</b>
<b>Нето ликвидност</b>	<b>(59.550)</b>	<b>49.333</b>	<b>44.000</b>	-	<b>33.783</b>

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**5.2.5 Објективна вредност**

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи.

Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната книговодствена вредноста намалена за направената исправка на вредност.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуранс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2013**

(сите износи се искајани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на друштвото и нивната објективна вредност за неживотно осигурување:

31 Декември 2013	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположиви за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметковод-ствена вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски вложувања</b>						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	176.826	-	-	176.826	176.826
- Финансиски вложувања расположиви за продажба	-	33.589	-	-	33.589	33.589
- Ороочени депозити	568.200	-	-	-	568.200	568.200
Средства за реосигурување во друго техничките резерви	10.258	-	-	-	10.258	10.258
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	198.853	-	-	-	198.853	198.853
Останати побарувања	62.804	-	-	-	62.804	62.804
Парични средства и парични еквиваленти	69.485	-	-	-	69.485	69.485
<b>999.600</b>	<b>176.826</b>	<b>33.589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.120.015</b>	<b>1.120.015</b>
<b>Бруго технички резерви</b>						
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	538.173	538.173	538.173
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	14.496	14.496	14.496
Останати обврски	-	-	-	1.088	1.088	1.088
				233.159	233.159	233.159
			<b>786.916</b>	<b>786.916</b>	<b>786.916</b>	<b>786.916</b>
<b>31 Декември 2012</b>						
<b>Финансиски средства</b>						
- Долготочни хартии од вредност чувани-до-достасаност	-	156.412	-	-	156.412	156.412
- Финансиски вложувања расположиви за продажба	-	26.184	-	-	26.184	26.184
- Ороочени депозити	571.751	-	-	-	571.751	571.751
Средства од реосигурување	-	-	-	9.636	9.636	9.636
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	207.693	-	-	-	207.693	207.693
Останати побарувања	54.779	-	-	-	54.779	54.779
Парични средства и паричен еквивалент	36.730	-	-	-	36.730	36.730
<b>870.953</b>	<b>156.412</b>	<b>26.184</b>	<b>9.636</b>	<b>1.063.185</b>	<b>1.063.185</b>	<b>1.063.185</b>
<b>Бруго технички резерви</b>						
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	552.328	552.328	552.328
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	2.018	2.018	2.018
Останати обврски	-	-	-	396	396	396
			<b>-</b>	<b>236.227</b>	<b>236.227</b>	<b>236.227</b>
			<b>790.969</b>	<b>790.969</b>	<b>790.969</b>	<b>790.969</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Виена Иншуранс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искајани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност за животно осигурување:

	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположиви за продажба	Набарувача	Останатата амортизирана стапка	Вкупна сметководна вредност	Објективна вредност
<b>31 Декември 2013</b>							
Финансиски вложувања							
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување							
- Финансиски вложувања расположиви за продажба	19.944	-	-	-	19.944	19.944	19.944
- Ороочени депозити	45.000	-	-	-	45.000	45.000	45.000
Средства за реосигурување во друго техничките резерви	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.520	-	-	-	1.520	1.520	1.520
Парични средства и парични еквиваленти	384	-	-	-	384	384	384
	<b>66.848</b>				<b>66.848</b>	<b>66.848</b>	<b>66.848</b>
<b>31 Декември 2012</b>							
Финансиски средства							
- Долготочни хартии од вредност чувани-до-достасаност						-	-
- Ороочени депозити	98.000	-	-	-	98.000	98.000	98.000
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	4.701	-	-	-	4.701	4.701	4.701
Парични средства и паричен еквивалент	1.536	-	-	-	1.536	1.536	1.536
	<b>104.237</b>				<b>104.237</b>	<b>104.237</b>	<b>104.237</b>
Бруго технички резерви							
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	368	368	368
	<b>-</b>				<b>70.454</b>	<b>70.454</b>	<b>70.454</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**5.2.6 Управување со капиталот**

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на солвентност.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични и приоритетни акции, резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

При пресметка на основниот капитал како одбитни ставки се земаат сопствени акции, долгорочни нематеријални средства, пренесени непокриени загуби од тековната година и други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Согласно законската регулатива акционерскиот капитал на друштвото, треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд. Ова не се применува за осигурување живот бидејќи друштвото не поседува лиценца за вршење работа при осигурување живот, па во полето на гарантниот капитал е претставен реалниот капитал за осигурување живот.

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2013, минимален капитал кој треба да го поседува Осигурување Македонија е следниот:

**Маргина на солвентност**

	<b>2013</b>		<b>2012</b>	
	Осигурување неживот	Осигурување живот	Осигурување неживот	Осигурување живот
Маргина на солвентност	122.796.243	1.843.063	122.312.846	2.859.118
Износ на гарантен капитал	276.800.850	27.512.020	276.750.000	115.018.108

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Маргината на соловентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година, се намалува за износот на сторираните односно отписаните износи на премија во таа деловна година, истиот се множи со дадени коефициенти
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период, се дели со три, и се множи со дадени коефициенти.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување**

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување во МКД	
		Тековна година 2013	Претходна година 2012
Бруто полисирана премија	1	695.158.993	688.602.316
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.720.340	110.700.000
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	12.807.358	11.776.371
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	123.527.699	122.476.371
Бруто исплатени штети	7	273.096.860	317.446.020
Нето исплатени штети	8	271.479.747	317.022.181
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50. доколку е помал)	9	1.00	1.00
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]=[6]*[9])</b>	<b>10</b>	<b>122.796.243</b>	<b>122.312.846</b>
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	952.973.733	1.130.494.175
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	236.283.449	261.562.419
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	240.678.346	261.060.372
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	316.192.945	376.998.741
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0.26	16	82.210.166	98.019.673
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0.23	17	-	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18	-	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19	-	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	<b>82.210.166</b>	98.019.673
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>	<b>21</b>	<b>81.723.367</b>	<b>97.888.801</b>
<b>Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10].[21]))</b>	<b>22</b>	<b>122.796.243</b>	<b>122.312.846</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**5.2.6 Б Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот**

		Класа 19 во МКД 19 во МКД Тековна година 2013	Класа 19 во МКД Претходна година 2012
Бруто математичка резерва	1	43.901.286	68.376.460
Нето математичка резерва	2	43.901.286	68.376.460
Коефициент 1 ( $[3]=[2]/[1]$ или 0.85. доколку е помал)	3	1,00	1,00
Релевантен фактор	4	4.00%	4.00%
Прв резултат ( $[5]=[1]*[3]*[4]$ ризик од смрт до 3 години)	5	1.756.051	2.735.058
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	6		
ризик од смрт од 3 до 5 години	7		
ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	13.856.684	14.180.172
Вкупно ( $[6]*0.1% + [7]*0.15% +$ $[8]*0.3%$ )	9	41.570	42.540
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	13.856.684	20.827.904
Коефициент 2 ( $[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0.50. доколку е помал)	11	1,00	1,00
Втор резултат ( $[12]=[9]*[11]$ )	12	41.570	62.484
Капитализирани средства	13		
<b>Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот</b>	<b>14</b>	<b>1.797.621</b>	<b>2.777.599</b>

**5.2.6 В Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително  
осигурување на живот**

		Дополнително осигурување	
		Тековна година 2013	Претходна година 2012
Бруто полисирана премија	1	252.451	452.886
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	45.411	81.519
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ( $[4]=[2] + [3]$ )	4	45.411	81.519
Бруто исплатени штети	5	181.411	179.630
Нето исплатени штети	6	181.411	179.630
Коефициент ( $[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	1,00	1,00
<b>Пресметана маргина на солвентност дополнително осигурување (<math>[8]=[4]*[7]</math>)</b>		<b>45.411</b>	<b>81.519</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

**5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, односно лимити до кои може да се вложуваат средства кои служат за покривање на техничките/математички резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата се презентирани техничките резерви на Друштвото и вкупните средства кои служат за покритие на техничките резерви и капиталот:

<b>Неживотно осигурување</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Средства</b>		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено - 3%)	69.485	36.730
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ (дозволено - 80%)	176.826	156.412
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ (дозволено - 80%)	14.986	-
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено - 60%)	568.200	571.751
	<b><u>829.497</u></b>	<b><u>764.892</u></b>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	538.173	552.328
Дел за реосигурителот	<u>(10.258)</u>	<u>(9.636)</u>
Вкупно нето технички резерви	527.915	542.693
	<b><u>301.582</u></b>	<b><u>222.201</u></b>
 <b>Животно осигурување</b>		
<b>Средства</b>		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено - 3%)	384	1.536
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ (дозволено - 80%)	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ (дозволено - 80%)	19.944	-
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено - 60%)	45.000	98.000
	<b><u>65.328</u></b>	<b><u>99.536</u></b>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	46.203	70.086
Дел за реосигурителот	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно нето технички резерви	<b><u>46.203</u></b>	<b><u>70.086</u></b>
	<b><u>19.125</u></b>	<b><u>26.179</u></b>

**5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување.

***Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви-  
Неживотно осигурување***

На 31 декември 2013 година краткорочните депозити во банки 58,3% (2012: 60,5%), односно МКД 316.500 илјади (2012: МКД 344.551 илјади) се користат за покривање на техничките резерви од вкупните средства, додека државните записи и државните обврзници 35,4% (2012: 27,5%) односно МКД 191.812 илјади (2012: МКД 156.412 илјади) од вкупните средства прикажани во табелата погоре. Дозволениот законски лимит за пари и парични еквиваленти е 3% кој Друштвото заклучно со 31.12.2013 го запазува, (2,9%) односно во износ од МКД 16.285 илјади (2011: МКД 16.570 илјади односно 2,9%) кој се однесува за покривање на техничките резерви. Останатите средства се користат за покривање на капиталот.

***Вложување на средствата кои ги покриваат математички резерви-  
Животно осигурување***

На 31 декември 2013 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 48,7% (2012: 92,7%) (дозволен законски лимит 60%), додека вложувања во државните записи и државните обврзници 40,4% (2012: нема). Дозволениот законски лимит за пари и парични еквиваленти е 3%, а друштвото има 0,8% заклучно со 31.12.2012 (2012: 1,8%).

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**6. Заработка премија (нето приходи од премија)**

класа на осигурување	брuto полисирана премија за осигурување	премија предадена во реосигурување	2013		промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигур.	заработка премија
			промени во бруто резервата за преносна премија	за преносна премија			
незгода	91.748	874	2.773	-	-	-	88.101
моторни возила	79.589	107	(7.365)	422	422	86.425	
воздухоплови	-	-	-	-	-	-	-
пловни објекти	71	-	(108)	-	-	179	
карго	24.918	5.597	(630)	53	53	19.898	
имоти од пожар	91.703	26.415	(353)	(803)	(803)	66.444	
имоти останато одговорност од употреба на моторни возила	136.521	11.049	(2.646)	3.184	3.184	124.934	
одговорност од употреба на	230.567	12.241	11.647	1.066	1.066	205.613	
воздухоплови одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-	-	-	
Општа одговорност	208	-	(10)	-	-	218	
Гаранции	23.596	8.788	4.986	(3.572)	(3.572)	13.394	
66	-	(17)	-	-	-	83	
финансиски загуби	2.253	1.194	30	(343)	(343)	1.372	
туристичка помош	13.919	-	(18)	-	-	13.937	
<b>Вкупно</b>	<b>695.159</b>	<b>66.265</b>	<b>8.289</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>620.598</b>	

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во износ од МКД илјади 695.159 е вклучена бруто полисирана премија за осигурување во износ од МКД 691.738 илјади и бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија во износ од МКД 3.421 илјади.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**6. Заработка премија (нето приходи од премија)**

класа на осигурување	брuto полисирана премија	премија предадена во реосигурување	2012			заработка премија
			промени во бруто резервата за преносна премија	брuto резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија	
незгода	86.991	2.109	3.389	-	-	88.271
моторни возила	96.544	2.062	6.833	307	-	101.622
воздухоплови	-	-	-	-	-	-
пловни објекти	-	-	-	-	-	-
карго	32.786	3.521	(85)	(230)	-	28.950
имоти од пожар	89.750	18.768	1.573	619	-	73.174
имоти останато одговорност од употреба на	139.613	8.067	4.116	783	-	136.445
моторни возила одговорност од употреба на	211.688	33.826	2.606	1.409	-	181.877
воздухоплови одговорност од употреба на	-	-	-	-	-	-
пловни објекти	254	-	(33)	-	-	221
Општа одговорност	16.718	2.648	(1.144)	(605)	-	12.321
Гаранции	105	-	3	-	-	108
финансиски загуби	2.734	-	172	-	-	2.906
туристичка помош	11.419	333	408	-	-	11.494
<b>Вкупно</b>	<b>688.602</b>	<b>71.334</b>	<b>17.838</b>	<b>2.283</b>	<b>-</b>	<b>637.389</b>

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во износ од МКД илјади 688.602 е вклучена Бруто полисирана премија за осигурување во износ од МКД 683.113 илјади и Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија во износ од МКД 5.489 илјади.

**7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување**

	2013	2012
Наплатени отпишани побарувања	14.706	10.778
Провизија од реосигурување	10.917	-
Приходи од гарантен фонд за регреси	2.614	7.247
Приходи од гарантен фонд за непознато и неосигурено возило	830	-
Надомест за исплатени штети	5.303	5.237
Преносна премија во бонуси	5.282	5.408
Останато(регреси од претходни години)	3.719	1.381
<b>Вкупно</b>	<b>43.371</b>	<b>30.051</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**8. Останати приходи**

<b>Останати приходи</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Наплатени судски трошоци	2.447	1.932
Приходи од закупнина	5.627	6.185
Приходи за спроведување на осигурување	984	1.637
Приходи од ИТ услуги	3.100	4.226
Приходи од продажба на недвижности	-	-
Приходи по основ отпис на обврски - реосигурување	1.989	-
Приходи по основ на отпис на обврски добавувачи за провизија	65.143	65.143
Останато	429	955
<b>Вкупно</b>	<b>14.576</b>	<b>80.078</b>

**9. Настанати штети**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>		
	<b>Бруто исплатени штети</b>	<b>Промени во бруто резервите за штети</b>	<b>Бруто исплатени штети</b>	<b>Промени во бруто резервите за штети</b>
незгода	38.784	(63)	45.371	(1.287)
моторни возила	49.198	(2.952)	67.005	(4.400)
воздухопловни			-	-
пловни објекти			-	-
карго	165	24	1.008	(597)
имоти од пожар	10.602	4.632	11.655	(1.500)
имоти останато	48.205	(9.207)	54.203	7.361
одговорност од употреба на моторни				
возила	121.932	(15.144)	134.512	(11.137)
одговорност од употреба на				
воздухопловни			-	-
одговорност од употреба на пловни				
објекти			-	-
Општа одговорност	685	507	501	(413)
Гаранции		13	-	1.079
финансиски загуби	176	(5)	446	(69)
туристичка помош	3.350	(249)	2.745	(52)
<b>Штети од активно реосигурување</b>				
<b>Вкупно</b>	<b>273.097</b>	<b>(22.444)</b>	<b>317.446</b>	<b>(11.015)</b>
Намалување за приход од регреси				
Бруто исплатени штети дел за реосигурување			328	
	(2.247)			
<b>Нето трошоци за штети</b>	<b>239.455</b>		<b>295.191</b>	

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**9.Настанати штети (продолжува )**

**Податоци за коефициент на штети - коефициент на трошоци и комбиниран коефициент –неживот**

Класа на осигурување	2013 Коефициент			2012 Коефициент		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	44%	50%	94%	50%	54%	104%
Каско	51%	44%	95%	58%	49%	107%
Карго	%	17%	17%	1%	59%	60%
имоти пожар	1%	56%	57%	14%	66%	80%
Имоти останато	21%	69%	90%	45%	60%	105%
Авто						
одговорност	49%	55%	104%	64%	65%	129%
Одговорност						
пловни објекти	0%	1%	1%	0%	55%	55%
Општа						
одговорност	9%	86%	95%	1%	78%	79%
Гаранции	16%	32%	48%	1004%	45%	1049%
Финансиска						
загуба	13%	1%	14%	13%	66%	79%
Туристичка						
помош	18%	66%	84%	23%	69%	92%
<b>Вкупно</b>	<b>38%</b>	<b>55%</b>	<b>93%</b>	<b>46%</b>	<b>60%</b>	<b>106%</b>

**10.Нето трошоци за спроведување на осигурувањето**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Провизија за брокери	24,431	21.842
Провизија агенции за застапување	44,789	40.152
Провизија за реосигурување	631	831
Плати агенти	60,994	66.315
Маркетинг	8,012	5.950
Репрезентација	2,485	1.603
Промени во одложени трошоци за стекнување	(28,665)	-
Плати администрацији	88,059	94.465
Останати примања на вработени	2,428	7.661
Примања на членови на орган на управување	4,585	4.287
Потрошена топлотна и ел.енергија	21,752	24.753
Поштенски трошоци	3,066	3.471
Мобилна телефонија и интернет	4,331	4.738
Комунални трошоци	4,155	2.141
Тековно и инвестиционо одржување	9,505	14.675
Обезбедување	5,030	5.407
Административни судски трошоци	2,942	1.465
Премија за осигурување	3,716	3.786
Амортизација	12.996	15.342
Останати административни трошоци	21,324	19.626
<b>Вкупно</b>	<b>296.536</b>	<b>338.510</b>

Во 2013 година трошоците за стекнување Друштвото ги корегира за одложени трошоци за стекнување.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**11.Останати осигурително технички трошоци**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигуриани возила	7,675	7.057
Противпожарен придонес	6,940	7.070
Придонес за здравство	2,199	2.040
Трошоци за супервизорски орган	6,077	6.613
Финансирање на Национално биро	1,987	1.831
Останато	869	825
<b>Вкупно</b>	<b>25.747</b>	<b>25.436</b>

**12.Останати расходи вклучувајќи вредносни усогласувања**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Отпис на регресни побарувања	-	-
Отпис на услужно исплатени штети	11	1.429
Вредносно усогласување на регресни побарувања	3,348	26.703
Вредносно усогласување на останати побарувања	-	53
Вредносно усогласување и отпис на побарувања по основ закуп	3,089	214
Отпис на побарувања од КЈУБИ	3,789	111.519
Обврска по основ на регреси	-	8.079
Останати расходи	18.940	33.332
<b>Вкупно</b>	<b>29,177</b>	<b>181.329</b>

**13.Данок на добивка односно загуба**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	2.443	12.663
<b>Вкупно</b>	<b>2.443</b>	<b>12.663</b>

**Усогласување со применетата даночна стапка**

	<b>Живот</b>	<b>Неживот</b>	<b>Живот</b>	<b>Неживот</b>
Добивка пред оданочување	-	93.228	-	-
Загуба пред оданочување	3.041	-	65.143	152.357
Данок пресметан по даночна стапка	456	2.443	6.514	12.663
Расходи непризнаени за даночни цели	4.566	24.425	65.143	126.635
<b>Данок на добивка односно загуба</b>	<b>456</b>	<b>2.443</b>	<b>6.514</b>	<b>12.663</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**13. Данок на добивка односно загуба (продолжува)**

Даночните власти можат во период од 5 до 10 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното.

**14. Вложувања во нематеријални средства**

	2013	2012
<b>На 01 јануари</b>		
Набавна вредност	15.124	15.104
Акумулирана амортизација	(14.723)	(14.308)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>401</b>	<b>796</b>
Година завршена на 31 декември	401	796
Почетна нето книговодствена вредност	2.853	20
Зголемување	718	415
Амортизација	2.536	
Нето книговодствена вредност на 31 декември	17.977	15.124
Набавна вредност	(15.441)	(14.723)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>2.537</b>	<b>401</b>

**15. Вложувања во недвижности**

	2013	2012
<b>На 1 јануари</b>		
Набавна вредност	880.346	879.184
Акумулирана амортизација	(263.877)	(241.099)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>616.469</b>	<b>638.085</b>
<b>Година завршена на 31 декември</b>		
Почетна нето книговодствена вредност	616.469	638.085
Зголемување	6.803	5.353
Отуѓувања и отписи	(28.784)	(4.191)
Пренос од материјални вложувања набавна вредност	70.105	-
Пренос од материјални вложувања акумулирана амортизација	(11.980)	
Корекција	708	-
Амортизација	(24.221)	(22.778)-
<b>Крајна нето книговодствена вредност</b>	<b>628.392</b>	<b>616.469</b>

**На 31 декември**

Набавна вредност	927.762	880.346
Акумулирана амортизација	(299.370)	(263.877)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>628.392</b>	<b>616.469</b>

\*Во текот на 2013 година Друштвото изврши проценка на вредноста на недвижностите. Проценетата вредност на недвижностите изнесува МКД 727.475 илјади.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје**

**Биена Ишуренс Груп**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**16. Материјални вложувања**

	Градежни објекти	Компјутери	Мебел и опрема	Моторни возила	Инвестиции во тек градежни	Инвестиции во тек опрема	Останато	Вкупно
<b>Состојба на 1 Јануари 2012</b>								
Набавна вредност	318.737	66.476	206.425	16.313	1.247	475	1.426	611.099
Акумулирана амортизација	99.702	58.879	197.911	10.689				367.181
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>219.035</b>	<b>7.597</b>	<b>8.514</b>	<b>5.624</b>	<b>1.247</b>	<b>475</b>	<b>1.426</b>	<b>243.918</b>
Почетна нето книговодствена вредност	219.035	7597	8.514	5.624	1.247	475	1.426	243.918
Зголемување	1.328	1.317	1.311	1.651	4.799	4.734	172	15.312
Пренос од инвестиции во тек	(1.916)	-	-	-	(3.903)	(4.614)	-	(10.433)
Гранчес од вложувања во недвижници	(4.700)	-	-	-	-	-	-	(4.700)
Расходувања и отгушувања								
Амортизација	(7.761)	(3.459) <sup>(2)</sup>	(1.799)	(2.586)	-	-	-	(15.605) <sup>(2)</sup>
<b>Нето книговодствена вредност На 31 Декември 2012</b>	<b>205.986</b>	<b>5.453</b>	<b>8.026</b>	<b>4.689</b>	<b>2.143</b>	<b>595</b>	<b>1.598</b>	<b>228.490</b>
Набавна вредност	311.710	69.080	187.173	12.255	161.	1.307	1.598	583.284
Акумулирана амортизација	111.584	65.176	181.023	9.424	-	-	-	367.206
<b>Нето книговодствена вредност на 31 Декември 2012</b>	<b>200.126</b>	<b>3.904</b>	<b>6.150</b>	<b>2.831</b>	<b>161</b>	<b>1.307</b>	<b>1.598</b>	<b>216.077</b>
Почетна нето книговодствена вредност	200.126	3.904	6.150	2.831	161	1.307	1.598	216.077
Зголемување	1.620	2.663	4.059	1.906	56	263	0	10.567
Рекласификација од недвижници во вложувања-								
набавна вредност	(70.105)							(70.105)
Рекласификација од недвижници во вложувања-								
акумулирана амортизација	25.228							25.228
Расходувања и отгушувања								
Ефект од сведнување на објективна вредност -								
набавна вредност	165.526							165.526
Ефект од сведнување на објективна вредност -								
акумулирана амортизација	(66.474) <sup>(6.057)</sup>	(2.612)	(2.796)	(1.501)				(66.474) <sup>(12.966)</sup>
<b>Крајна нето книговодствена вредност на 31 Декември 2013</b>	<b>249.864</b>	<b>3.860</b>	<b>7.363</b>	<b>3.236</b>	<b>217</b>	<b>1.570</b>	<b>1.598</b>	<b>267.708</b>
<b>Набавна вредност</b>	<b>433.979</b>	<b>71.648</b>	<b>191.182</b>	<b>14.161</b>	<b>217</b>	<b>1.570</b>	<b>1.598</b>	<b>714.355</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>	<b>184.115</b>	<b>67.788</b>	<b>183.819</b>	<b>10.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.646</b>
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>249.864</b>	<b>3.360</b>	<b>7.363</b>	<b>3.236</b>	<b>217</b>	<b>1.570</b>	<b>1.598</b>	<b>267.708</b>

градежни објекти во износ од 249.864 МКД илјади (2012: МКД 200.126 илјади) и инвестиции во тек во износ од 217 МКД 161 илјади (2011: МКД 161 илјади) се содржани во билансот на состојба на позиција градежни објекти.  
\*\*Позициите компјутери,мебел и опрема ,моторни возила и опрема ,инвестиции во тек на опрема се содржани во билансот на состојба на позиција опрема.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**17. Останати финансиски вложувања**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	176.826	156.412
Депозити	568.200	571.751
Финансиски вложувања расположиви за продажба	14.986	-
Акции, удели и останати сопственички инструменти		
- Претпријатија	185.610	183.824
- Банки	72.661	70.570
- Останати институции	57.033	57.033
<b>Вкупно</b>	<b>1.075.316</b>	<b>1.039.590</b>
Исправка на вредност	(296.701)	(285.279)
<b>Нето</b>	<b>778.615</b>	<b>754.311</b>

**18. Побарувања од непосредни работи на осигурување**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Побарувања од осигуреници	713.119	879.386
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	73.394	141.977
<b>Вкупно</b>	<b>786.513</b>	<b>1.021.363</b>
<b>Исправка на вредност</b>	<b>(590.691)</b>	<b>(834.884)</b>
<b>Нето побарувања</b>	<b>195.822</b>	<b>186.479</b>

**Движење на исправката на вредност**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Состојба на 1 Јануари	<b>834,884</b>	<b>710,088</b>
Дополнителна исправка на вредност	19.833	137.508
Ослободување на исправка на вредност	(11.582)	
Отпис	(252.444)	(12.712)
<b>Состојба на 31 Декември</b>	<b>590,691</b>	<b>834,884</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување**

	2013	2012
Побарувања по основ на регрес	28.713	43.511
Побарувања по основ на у служно исплатени штети	22.212	20.271
Побарувања од Национално биро	15.569	7.615
Побарувања од Куби Reinsurance ltd.	4.548	-
Побарувања по основ штети	5.156	5.157
Побарувања за дадени аванси	5.415	5.415
<b>Вкупно побарувања</b>	<b>81.613</b>	<b>81.969</b>
<b>Исправка на вредност</b>	<b>(33.499)</b>	<b>(45.272)</b>
<b>Нето вредност на побарувања</b>	<b>48.114</b>	<b>36.697</b>

**Движење на исправката на вредност**

	2013	2012
Состојба на 1 Јануари	45.272	25.527
Дополнителна исправка на вредност	5.050	28.132
Ослободување на исправка на вредност	(1.692)	-
Отпис	(15.131)	(8.387)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>33.499</b>	<b>45.272</b>

**20. Побарувања по основ финансиски вложувања**

	2013	2012
Побарувања од камата	596	777
Побарување на закуп побарувања од тргуваче со хартии од вредност	8.846	17.435
	7.355	1.588
<b>Вкупно</b>	<b>16.797</b>	<b>19.800</b>
<b>Исправка на вредност</b>	<b>(3.283)</b>	<b>(2.762)</b>
<b>Нето вредност на побарувања</b>	<b>13.514</b>	<b>17.038</b>

**21. Останати побарувања**

	2013	2012
Побарувања од вработени	727	871
Побарувања од Куби	114.607	111.519
Останати побарувања - дополнителна незгода	419	158
Побарувања од купувачи - останато	30	15
Останати побарувања	30	-
<b>Вкупно</b>	<b>115.783</b>	<b>112.563</b>
<b>Исправка на вредност</b>	<b>(114.607)</b>	<b>(111.519)</b>
<b>Нето вредност на побарувања</b>	<b>1.176</b>	<b>1.044</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**21. Останати побарувања (продолжение)**

**Движење на исправката на вредност**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Состојба на 1 Јануари	<b>111.519</b>	-
Дополнителна исправка на вредност	3.088	111.519
Ослободување на исправка на вредност	-	-
Отпис	-	-
<b>Состојба на 31 Декември</b>	<b>114.607</b>	<b>111.519</b>

Износот од МКД 114.607 илјади (2012: МКД 111.519 илјади) претставува побарување од QBE Insurance International што се однесува на понудените опциони права на вработените на Осигурување Македонија во текот од 2002 до 2013 година исплатени од страна на Осигурување Македонија во име и за сметка на QBE Insurance International. За истите во 2012 и во 2013 год согласно порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со матичната компанија QBE Македонија направи исправка на вреднос во вкупен износ од МКД 114.607 илјади.

**22. Парични средства и останати парични еквиваленти**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Парични средства во благајна		
- во денари	23	46
- во девизи		
Жиро сметка	64.041	33.884
- во денари		
- во девизи	5.421	2.800
<b>Вкупно</b>	<b>69.485</b>	<b>36.730</b>

**23. Технички резерви**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Бруто резерва за преносна премија	297.292	289.004
Резервации за настанати пријавени штети	131.417	159.201
Резервации за не настанати непријавени штети	101.375	101.060
Резерви за бонуси и попусти	4.597	1.762
Останати технички резерви	3.492	1.301
<b>Бруто технички резерви</b>	<b>538.173</b>	<b>552.328</b>

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**24. Останати обврски**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Примени аванси по основ осигурување	7.639	8.853
Провизии на агенти	7.433	5.360
Обврски спрема Кјуби	191.415	196.188
Обврски за придонеси и членарини	1.554	1.879
Обврски кон Национално биро	939	483
Добавувачи за материјални вложувања	1.573	1.307
Добавувачи за обртни средства	8.601	8.029
Обврски спрема вработени	8.535	8.412
Придонеси и даноци по основ плата	4.010	4.001
Обврски кон осигурување живот	1.460	1.715
<b>Вкупно</b>	<b>233,159</b>	<b>236.227</b>

**25. Пасивни временски разграничувања**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Пресметани обврски за реосигурување	65,175	59.942
Пресметани провизии	2,267	3.737
Обврски за противпожарен придонес	2.876	11.159
Обврски кон НБ	18.961	14.088
Останато	6.654	1.044
<b>Вкупно</b>	<b>95.933</b>	<b>89.970</b>

**26. Капитал и резерви**

**Акционерски капитал**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Во број на акции		
На 1 јануари - целосно платени	717.462	717.462
Издадени во текот на годината	-	-
На 31 декември - целосно платени	<b>717.462</b>	<b>717.462</b>

На 31 декември 2013 година акционерскиот капитал се состои од 717.462 обични акции (2012: 636.645 обични акции со номинална вредност од ЕУР 51.13 по акција и 80.817 приоритетни партиципативни акции без право на глас со номинална вредност од ЕУР 51.13). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во текот на 2013 год преку берзанска трансакција Друштвото беше превземено од страна на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG). Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG) е водечко име во Австрија, како и во Централна и Источна Европа со речиси 190 години искуство во осигурителниот бизнис.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**26. Капитал и резерви (продолжение)**

На Собрание на акционери сите приоритетни акции кои предходно беа сопственост на Фондот за ПИО се трансформираа во обични акции.

Акционерската структура на 31.12.2013 на Друштвото е:

	<b>% од акциите со право на глас</b>
Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG)	94.25%
Останати правни и физички лица	5.75%

**Дивиденди**

По денот на изготвување на билансот на состојба Управниот одбор на Друштвото во согласност со утврденото право според законските прописи донесе предлог одлука за распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во бруто износ од МКД 34.203 илјади, односно 43 денари по акција.

**27. Административни трошоци-живот**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Трошоци за банкарски услуги	65	66
Трошоци за спроведување на осигурување	984	1.638
<b>Вкупно</b>	<b>1.049</b>	<b>1.704</b>

**28. Останати побарувања- живот**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Побарувања за дадени аванси за штети	-	4.566
Побарувања од финансиски вложувања	1.520	-
Побарувања од неживот	-	135
<b>Вкупно</b>	<b>1.520</b>	<b>4.701</b>

**29. Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (живот)**

Во текот на 2013 год Друштвото изврши анализа на останати побарувања во живот. Поради нивната природа и застареност (истите се со потекло од пред 2005 година) донесе одлука за отпис на истите. Отписот се рефлектира и во трошоците во живот во износ од МКД 4.566 илјади и како непризнат даночен трошок е основица за данок на добивка во осигурување живот .

**30. Вонбиланска евиденција - пасива**

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва во 2012 година Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила во износ од МКД 17.097 илјади. Во 2013 година Друштвото продолжи со политиката на вонбилансна евиденција на резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. На 31.12.2013 износот на резервирали штети изнесува МКД 22.674 илјади.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје  
Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013**

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

**31. Трансакции со поврзани лица**

**Матично и основно матично друштво**

Друштвото е во доминантна сопственост на Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG), кое е и основно матично претпријатие.

**Трансакции со Матичното друштво**

Состојбата на крајот на годината со Матичното друштво на 31.12.2013 е како што следи: (споредбените податоци за 2012 год се однесуваат за QBE Reinsurance (Europe) Limited

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	5.014	-
Обврски по основ на реосигурување	10.620	50.444
Останати обврски	-	144.563
	<b>5.606</b>	<b>195.007</b>

Во текот на 2013 трансакциите со матичното друштво се дадени како што следи (споредбените податоци за 2012 година се дадени за QBE Reinsurance (Europe) Limited):

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Обврски по основ на реосигурување	42.175	123.943
Приходи од провизии и надомести	8.695	424
	<b>33.480</b>	<b>123.519</b>

**Трансакции со клучниот менаџерски персонал**

Вкупните надомести на Одбор на директори на Друштвото, вклучени во Административни трошоци се како што следува:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Краткорочни користи	4.585	4.287
	<b>4.585</b>	<b>4.287</b>

**31. Превземени и потенцијални обврски**

**Судски спорови**

Во рамките на тековните активности, постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во финансиските извештаи.

**32. Последователни настани**

По денот на изготвување на Билансот на состојба не се случиле настани од материјално значење, а кои имаат влијание на финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013.

**Промени во Законот за Данок на добивка**

Согласно измените во Законот за данок на добивка, ефективни од 30 јануари 2014, побарувања за позајмици кои се ненаплатени во рамките на истата година, се сметаат за непризнаени трошоци за даночни цели.

## **Неревидирана годишна сметка**

Годишна сметка на Друштвото се состои од биланс на состојба на 31 декември 2013 година и биланс на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во “Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка” (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од биланс на состојба и биланост на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиски извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 04067037

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување

МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2013

Листа на прикачени документи  
 Објаснувачки белешки  
 Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	2.536.560,00			401.305,00
2	- - Гудвил	0,00			0,00
3	- - Останати нематеријални средства	2.536.560,00			401.305,00
4	- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	274.055.170,00			220.613.998,00
5	- - Недвижности (006+007)	256.210.851,00			204.662.308,00
6	- - Земјиште	6.347.955,00			4.536.508,00
7	- - Градежни објекти	249.862.896,00			200.125.800,00
8	- - Постројки и опрема	11.223.268,00			10.054.695,00
9	- - Транспортни средства	3.236.121,00			2.831.113,00
10	- - Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	- - Материјални средства во подготовка	1.787.030,00			1.467.982,00
12	- - Останати материјални средства	1.597.900,00			1.597.900,00
13	- - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.419.153.907,00			1.382.283.250,00
14	- - И.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	628.391.991,00			616.469.064,00
15	- - II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	12.146.745,00			11.502.500,00
16	- - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	- - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	- - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	- - Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	- - Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	12.146.745,00			11.502.500,00
21	- - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	778.615.171,00			754.311.686,00
22	- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	210.415.171,00			182.560.561,00
23	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	176.825.628,00			156.412.354,00
24	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	176.825.628,00			156.412.354,00
25	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00			0,00

26	- - Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	33.589.543,00	26.148.207,00
27	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
28	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	14.985.920,00	0,00
29	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	18.603.623,00	26.148.207,00
30	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	0,00	0,00
31	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
32	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
34	- - Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	568.200.000,00	571.751.125,00
36	- - Депозити	568.200.000,00	571.751.125,00
37	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	- - Останати дадени заеми	0,00	0,00
39	- - Останати пласмани	0,00	0,00
40	- - IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	- - Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	0,00
42	- - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	10.258.443,00	9.635.586,00
43	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	9.349.484,00	9.356.553,00
44	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	908.959,00	279.033,00
47	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	- - Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	271.449.982,00	262.471.732,00
52	- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	195.821.849,00	186.478.653,00
53	- - Побарувања од осигуреници	195.821.849,00	186.478.653,00
54	- - Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00

55	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
56	- - II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.031.583,00	21.214.532,00
57	- - III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	72.596.550,00	54.778.547,00
58	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	48.114.417,00	36.696.646,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	13.513.517,00	17.037.996,00
60	- - Тековни даночни средства	9.792.584,00	0,00
61	- - Останати побарувања	1.176.032,00	1.043.905,00
62	- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	69.485.143,00	36.729.365,00
63	- - 3. ЗАЛИХИ	403.130,00	383.177,00
64	- - S. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	- - I. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	61.379.733,00	14.104.194,00
66	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	2.108.722.068,00	1.926.622.607,00
67	- - J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	22.674.457,00	17.097.079,00
68	- - ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	1.224.026.914,00	1.038.362.574,00
69	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	860.796.044,00	2.145.883.499,00
70	- - II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
71	- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
72	- - IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
73	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	272.445.553,00	177.566.530,00
74	- - VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)	0,00	0,00
75	- - Законски резерви	0,00	0,00
76	- - Резерви за сопствени акции	0,00	0,00
77	- - Статутарни резерви	0,00	0,00
78	- - Останати резерви	0,00	0,00
79	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	0,00	14.417.393,00
80	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	1.134.484.977,00
81	- - IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	90.785.317,00	0,00
82	- - X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0,00	165.019.871,00
83	- - XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
84	- - XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
85	- - Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
86	- - В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	538.173.004,00	552.327.865,00
87	- - Бруто резерви за преносни премии	297.292.234,00	289.003.325,00
88	- - Бруто математичка резервa	0,00	0,00
89	- - Бруто резерви за штети	236.283.448,00	261.562.418,00
90	- - Бруто резерви за бонуси и попусти	4.597.322,00	1.762.122,00
91	- - Бруто еквилизациона резервa	0,00	0,00
92	- - Бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00

	- - Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	0,00	0,00
93	- - Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	0,00	0,00
94	- - Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00	0,00
95	- - Останати резервирања за ризици и неизвесности	0,00	0,00
96	- - Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	1.845.308,00	780.466,00
97	- - Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
98	- - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	248.743.416,00	245.181.678,00
99	- - I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	1.088.312,00	396.145,00
100	- - Обврски спрема осигуреници	1.088.312,00	396.145,00
101	- - Обврски спрема застапници и посредници	0,00	0,00
102	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
103	- - II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	14.495.811,00	2.017.831,00
104	- - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	233.159.293,00	242.767.702,00
105	- - Обврски по основ на финансиски вложувања	1.547,00	1.562,00
106	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	209.209.431,00	212.762.672,00
107	- - Обврски кон вработените	0,00	0,00
108	- - Тековни даночни обврски	0,00	6.541.079,00
109	- - Останати обврски	23.948.315,00	23.462.389,00
110	- - 3. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
111	- - S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	95.933.426,00	89.970.024,00
112	- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	2.108.722.068,00	1.926.622.607,00
113	- - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	22.674.457,00	17.097.079,00
	<b>Биланс на успех</b>		

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
201	- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	760.766.639,00			874.662.217,00
202	- - I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	620.598.076,00			637.389.494,00
203	- - Бруто полисирана премија за осигурување	691.737.672,00			683.113.068,00
204	- - Бруто полисирана премија за соосигурување	0,00			0,00
205	- - Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	3.421.320,00			5.489.248,00

206	- - Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	0,00	0,00
207	- - Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	66.264.941,00	71.334.090,00
208	- - Промена во резервата за преносна премија	8.288.906,00	-17.838.310,00
209	- - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	0,00	0,00
210	- - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	-7.069,00	2.282.958,00
211	- - П. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	82.221.739,00	127.143.679,00
212	- - Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00	0,00
213	- - Приходи од камати од друштва во група	0,00	0,00
214	- - Приходи од курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
215	- - Приходи од дивиденди од друштва во група	0,00	0,00
216	- - Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
217	- - Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
218	- - Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00	0,00
219	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	49.927.227,00	89.695.830,00
220	- - Приходи од камати	27.662.083,00	30.643.326,00
221	- - Приходи по основ на курсни разлики	19.268.827,00	1.165.636,00
222	- - Приходи од дивиденди	998.141,00	1.898.052,00
223	- - Нереализирани добивки од вложувања	0,00	51.993.656,00
224	- - Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања (225+226+227)	1.998.176,00	3.995.160,00
225	- - Финансиски вложувања расположливи за продажба	462.034,00	914.315,00
226	- - Финансиски вложувања за тргувanje (по објективна вредност)	0,00	3.080.845,00
227	- - Останати финансиски средства и вложувања	1.536.142,00	0,00
228	- - Останати приходи од вложувања (229+233)	32.294.512,00	37.447.849,00
229	- - Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	32.294.512,00	37.447.849,00
230	- - Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
231	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00

232	- - Приходи од наемници од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	32.294.512,00	37.447.849,00
233	- - Останати приходи од вложувања	0,00	0,00
234	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	43.371.287,00	30.050.730,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	14.575.537,00	80.078.314,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	667.538.862,00	1.027.018.596,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	239.455.085,00	295.192.109,00
238	- - Бруто исплатени штети	273.096.860,00	317.446.020,00
239	- - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	8.950.965,00	11.567.600,00
240	- - Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
241	- - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	1.617.113,00	423.839,00
242	- - Промени во бруто резервите за штети	-22.443.771,00	-11.014.945,00
243	- - Промени во бруто резервите за штети -дел за соосигурување	0,00	0,00
244	- - Промени во бруто резервите за штети -дел за реосигурување	629.926,00	-752.473,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	0,00	0,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	0,00	0,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	0,00	0,00
248	- - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
249	- - Промени во еквилизациска резерва, нето од реосигурување (250-251)	0,00	0,00
250	- - Промени во еквилизациска резерва, нето од реосигурување	0,00	0,00
251	- - Промени во бруто еквилизациска резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	0,00	0,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви	0,00	0,00
254	- - Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
255	- - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИЈСКИО РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕННИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	0,00	0,00

256	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	0,00	0,00
257	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
258	- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	18.327.405,00	18.883.280,00
259	- - Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	2.113.083,00	1.888.446,00
260	- - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	16.214.322,00	16.994.834,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДЕУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	296.535.641,00	338.509.287,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	113.710.633,00	137.120.478,00
263	- - Провизија	69.851.720,00	62.824.996,00
264	- - Останати трошоци	11.530.456,00	8.339.932,00
265	- - Промена во одложените трошоци за стекнување	-28.665.310,00	0,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	60.993.767,00	65.955.550,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	182.825.008,00	201.388.809,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	12.966.315,00	15.341.625,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	90.486.464,00	102.125.626,00
270	- - Плати и надоместоци	59.834.779,00	64.372.429,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	9.242.034,00	6.088.134,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	18.981.677,00	24.004.523,00
273	- - Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0,00	0,00
274	- - Останати трошоци за вработените	2.427.974,00	7.660.540,00
275	- - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	0,00	0,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	79.372.229,00	83.921.558,00
277	- - Трошоци за услуги	64.436.570,00	69.247.487,00
278	- - Материјални трошоци	14.935.659,00	14.674.071,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	0,00	0,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	51.212.372,00	28.380.360,00
281	- - Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	0,00	0,00

282	- - Расходи за камати од друштва во група	0,00	0,00
283	- - Расходи за курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
284	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
285	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	0,00	0,00
286	- - Останати финансиски расходи од друштва во група	0,00	0,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	51.212.372,00	28.380.360,00
288	- - Расходи за камати	0,00	0,00
289	- - Расходи за курсни разлики	14.511.344,00	5.111.867,00
290	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	3.371.532,00	0,00
291	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	0,00	0,00
292	- - Финансиски вложувања расположиви за продажба	0,00	0,00
293	- - Финансиски вложувања за тргувanje (по објективна вредност)	0,00	0,00
294	- - Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	690.843,00	436.517,00
295	- - Останати расходи од вложувања (296+297)	32.638.653,00	22.831.976,00
296	- - Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	24.221.540,00	22.831.976,00
297	- - Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	8.417.113,00	0,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	25.747.004,00	25.435.961,00
299	- - Трошоци за превентива	0,00	0,00
300	- - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	25.747.004,00	25.435.961,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	36.261.355,00	320.617.599,00
302	- - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	7.084.157,00	139.289.062,00
303	- - Останати финансиски и други расходи	29.177.198,00	181.328.537,00
304	- - Удел во добивката на придржениите друштва	0,00	0,00
305	- - Удел во загубата на придржениите друштва	0,00	0,00
306	- - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	93.227.777,00	0,00
307	- - Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	0,00	152.356.379,00
308	- - Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00

309	- - Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
310	- - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	93.227.777,00	0,00
311	- - Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	0,00	152.356.379,00
312	- - Данок на добивка	2.442.460,00	12.663.492,00
313	- - Одложени даночни приходи	0,00	0,00
314	- - Одложени даночни расходи	0,00	0,00
315	- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310- 312+313-314)	90.785.317,00	0,00
316	- - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312- 313+314)	0,00	165.019.871,00
317	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	194,00	197,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	90.785.317,00	0,00
320	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
321	- - Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
322	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
323	- - Загуба која се однесува на неконтролираното учество	0,00	0,00
324	- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	0,00
325	- - Вкупна основна заработка по акција	0,00	0,00
326	- - Вкупна разводната заработка по акција	0,00	0,00
327	- - Основна заработка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
328	- - Разводната заработка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
329	- - Добивка за годината	90.785.317,00	
330	- - Загуба за годината	0,00	165.019.871,00
331	- - Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	94.879.023,00	14.417.373,00
332	- - Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	0,00	
333	- - Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	
334	- - Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	
335	- - Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	

	- - Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	4.173.053,00
336	- - Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00
337	- - Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00
338	- - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)	99.052.076,00
339	- - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)	14.417.373,00
340	- - Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00
341	- - Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00
342	- - Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00
343	- - Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00
344	- - Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	9.487.902,00
345	- - Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	85.391.121,00
346	- - Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	0,00
347	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	176.176.438,00
348	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00
349	- - Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00
350	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	0,00
351	- - Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00
352	- - Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00
353		150.602.498,00

ЕМБС: 04067037

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје

- Виена Иншуранс Груп

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2013

Листа на прикачени документи:  
 Објаснувачки белешки  
 Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	0,00			0,00
2	- - Гудвил	0,00			0,00
3	- - Останати нематеријални средства	0,00			0,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	0,00			0,00
5	- - Недвижности (006+007)	0,00			0,00
6	- - Земјиште	0,00			0,00
7	- - Градежни објекти	0,00			0,00
8	- - Постројки и опрема	0,00			0,00
9	- - Транспортни средства	0,00			0,00
10	- - Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	- - Материјални средства во подготвка	0,00			0,00
12	- - Останати материјални средства	0,00			0,00
13	- - ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	64.943.682,00			98.000.000,00
14	- - I. ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	0,00			0,00
15	- - II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	0,00			0,00
16	- - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	- - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	- - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	- - Побарувања по дадени засми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	- - Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
21	- - III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	64.943.682,00			98.000.000,00
22	- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	19.943.682,00			0,00
23	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	0,00			0,00
24	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00
25	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00			0,00
26	- - Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	19.943.682,00			0,00
27	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00
28	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	19.943.682,00			0,00
29	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00			0,00
30	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	0,00			0,00
31	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00

32	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	- - Акции, уделни и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
34	- - Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	45.000.000,00	98.000.000,00
36	- - Депозити	45.000.000,00	98.000.000,00
37	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	- - Останати дадени заеми	0,00	0,00
39	- - Останати пласмани	0,00	0,00
40	- - IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	- - Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	0,00
42	- - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	0,00	0,00
43	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	0,00	0,00
44	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	0,00	0,00
47	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	- - Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	7.103.725,00	4.701.564,00
52	- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	0,00	0,00
53	- - Побарувања од осигуреници	0,00	0,00
54	- - Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00
55	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
56	- - II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
57	- - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	7.103.725,00	4.701.564,00
58	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	4.566.197,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	1.520.000,00	0,00
60	- - Тековни даночни средства	5.583.725,00	0,00
61	- - Останати побарувања	0,00	135.367,00
62	- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	384.125,00	1.535.531,00
63	- - 3. ЗАЛИХИ	0,00	0,00
64	- - S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНATИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	129.828,00	243.211,00
66	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	72.561.360,00	104.480.306,00
68	- - ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	24.014.691,00	27.512.020,00
69	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	27.512.020,00	115.018.108,00
74	- - VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)	0,00	44.396.142,00

75	- - Законски резерви	0,00	44.396.142,00
80	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		59.712.108,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	3.497.329,00	72.190.122,00
86	- - В. БРUTO ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	46.202.858,00	70.086.207,00
87	- - Бруто резерви за преносни премии	351,00	11.413,00
88	- - Бруто математичка резерва	43.901.286,00	68.376.460,00
89	- - Бруто резерви за штети	2.301.221,00	1.698.334,00
99	- - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	1.169.455,00	6.882.079,00
105	- - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	1.169.455,00	6.882.079,00
107	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	619.543,00	367.817,00
109	- - Тековни даночни обврски	549.912,00	6.514.262,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.174.356,00	
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	72.561.360,00	104.480.306,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
201	- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	7.743.707,00			12.501.740,00
202	- - I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	4.819.166,00			8.072.806,00
203	- - Бруто полисирана премија за осигурување	4.808.104,00			8.016.116,00
208	- - Промена во резервата за преносна премија	-11.062,00			-56.690,00
211	- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	2.924.540,00			4.428.925,00
212	- - Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00			167.611,00
218	- - Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00			167.611,00
219	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	2.924.540,00			4.261.314,00
220	- - Приходи од камати	2.826.675,00			4.261.314,00
221	- - Приходи по основ на курсни разлики	97.865,00			
224	- - Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања (225+226+227)	0,00			0,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	1,00			9,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	10.784.414,00			78.177.600,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	29.588.294,00			36.419.662,00
238	- - Бруто исплатени штети	28.985.407,00			37.449.377,00
242	- - Промени во бруто резервите за штети	602.887,00			-1.029.715,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	24.475.174,00			25.335.167,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	24.475.174,00			25.335.167,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	24.475.174,00			25.335.167,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	1.048.757,00			1.703.874,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	1.048.757,00			1.703.874,00

276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	1.048.757,00	1.703.874,00
277	- - Трошоци за услуги	1.048.757,00	1.703.874,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	56.318,00	0,00
281	- - Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	56.318,00	0,00
283	- - Расходи за курсни разлики од друштва во група	56.318,00	0,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	4.566.219,00	65.389.231,00
303	- - Останати финансиски и други расходи	4.566.219,00	65.389.231,00
307	- - Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	3.040.707,00	65.675.860,00
311	- - Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	3.040.707,00	65.675.860,00
312	- - Данок на добивка	456.622,00	6.514.262,00
316	- - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312- 313+314)	3.497.329,00	72.190.122,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
330	- - Загуба за годината	3.497.329,00	72.190.122,00
351	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	3.497.329,00	72.190.122,00

